



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република  
Македонија" излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 31 мај 2002  
Скопје

Број 37

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува  
8.000 денари. Овој број чини 200  
денари. Жиро сметка 300000000188798

566.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2002 година по запознавањето со текстот на резолуцијата на косовското собрание од 23 мај 2002 година ја донесе следнава

## ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СОСТОЈБИТЕ НА ДЕЛ ОД СЕВЕРНАТА ГРАНИЦА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОН СР ЈУГОСЛАВИЈА

1. Собранието уште еднаш констатира дека границите на Република Македонија со сите соседни држави јасно се дефинирани, истите се потврдени со валидни меѓународни билатерални договори и не постојат спорови прашања покренати од ниту една соседна земја.

2. Собранието оценува дека покренувањето на прашањето на валидноста на делот на северната граница кон Косово од страна на субјект кој е меѓународен протекторат под управа на ООН, односно од претставничкото тело на привремените институции на самоуправа на Косово, донесена на 23 мај 2002 година е покренување на прашање за уредување на меѓудржавни односи од страна на ентитет кој нема меѓународно признат државно-правен субјективитет.

3. Собранието на Република Македонија со разочарување констатира дека привременото собрание на Косово наместо да се занимава со развојот на демократските институции на Косово и со јасно дефинираните надлежности во согласност со Резолуцијата на ООН број 1244, заради што е установено, се ангажира во расправа и одлучување за прашања од меѓународен карактер за кои не е надлежно.

4. Собранието истакнува дека Договорот за граница меѓу Република Македонија и СР Југославија е ратификуван од парламентите на двете држави и е потврдено од сите релевантни меѓународни структури и истиот е прифатен од страна на ООН под чија јурисдикција е протекторатот Косово.

5. Собранието на Република Македонија енергично ја отфрла спомнатата Резолуција на претставничкото тело на привремените институции на самоуправа на Косово, како смислен удар врз процесот на имплементацијата на Рамковниот договор и е подготовка за создавање претпоставки за идно преуредување на граничните односи.

Истовремено Собранието подвлекува дека овој акт претставува мешање во внатрешните работи на Република Македонија и е обид за оправдување на досегашното инволвирање од Косово во оружените терористички и други насилни дејствија во Македонија, како и за можна идна примена на средства на сила и насилство во регионот.

6. Заради поддржување на стабилноста во регионот Собранието предлага меѓународните организации и институции, а пред се ОБСЕ, НАТО, Советот на Европа и други, да го осудат донесувањето на оваа резолуција што е спротивна на принципите на ОБСЕ и на сите меѓународни фактори за неповредливост на границите.

7. Тргувајќи од принципите на добрососедска соработка за што предуслов е стабилност и неповредливост на границите, Собранието бара сите соседни држави да го осудат донесувањето на спомнатата резолуција што е директно спротивна на принципите на меѓународното право.

8. Собранието во целост ја поддржува јасната определба на Советот за безбедност на ООН од 22 мај 2002 година со која се реafirмира ставот на ООН дека Договорот за границата меѓу Република Македонија и СР Југославија мора да биде почитуван и во таа насока се поддржуваат напорите на Специјалниот претставник на генералниот секретар на ООН за Косово.

9. Собранието ја поздравува одлуката на г. Михаел Штајнер, специјален пратеник на генералниот секретар на ООН за Косово со која не ја прифаќа и ја анулира "резолуцијата за заштита на територијалниот интегритет на Косово" во согласност со неговите овластувања од Резолуцијата на ООН број 1244. Со тоа се поништуваат сите правни дејствија кои произлегуваат од донесувањето на спомнатата резолуција.

10. Собранието во потполност го прифаќа ставот на Претседателството на Европската унија со кој се искажува нивната загриженост за ситуацијата и се бара од членовите на косовското собрание да ја почитуваат Резолуцијата на ООН број 1244 и Уставните рамки за привремена самоуправа и согласност со тоа да ги извршуваат нивните должности во рамките на пренесените надлежности.

11. Собранието ја задолжува Владата на Република Македонија и Министерството за надворешни работи пред меѓународните институции да ги покренат барањата содржани во оваа декларација, да ги следат состојбите на северната граница и за тоа да го известуваат Собранието.

12. Оваа декларација да се достави до: Претседателот на Република Македонија, Владата на Република Македонија, ООН, Советот за безбедност, генералниот секретар на ООН, како и до сите споменати релевантни меѓународни фактори во земјата и во странство.

13. Оваа декларација ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2209/1  
29 мај 2002 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
Стојан Андов, с.р.

567.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

## УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОБВРЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Се прогласува Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 мај 2002 година.

Бр. 07-2155/1  
23 мај 2002 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Борис Трајковски, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
Стојан Андов, с.р.

## **ЗАКОН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОБВРЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА**

### **Член 1**

Со овој закон се уредува начинот и постапката на издавање на обврзници за денационализација, кои се даваат како надомест за имотот одземен во корист на државата врз основа на прописите со кои е вршено општо одземање и ограничување на сопственоста, врз основа на прописите за одземање на имот заради остварување на општокорисни цели, како и имот експропиран заради остварување на општокорисни цели, односно општ интерес, ако не се исполнети условите за враќање на имотот според одредбите за експропријација и одземање без правна основа.

### **Член 2**

Република Македонија издава обврзници за намирување на обврските по основа на надоместот кој во постапката за денационализација се дава во вид на обврзници (во натамошниот текст: обврзници за денационализација).

Република Македонија во наредните шест години ќе врши еднаш годишно по една емисија на обврзници за денационализација.

Владата на Република Македонија, со одлука годишно го утврдува износот на обврзниците за денационализација кои се издаваат.

Годишниот износ на обврзниците за денационализација кои ќе се издаваат ќе зависи од висината на надоместокот утврден со конечни решенија во постапката за денационализација.

### **Член 3**

Обврзниците за денационализација од членот 2 на овој закон се издаваат во дематеријализирана форма, гласат на име и во ЕВРО валута и се неограничено преносливи.

Отплатата на обврзниците за денационализација се врши во денарска противвредност според средниот курс на ЕВРО од курсната листа на Народната банка на Република Македонија на денот на исплатата.

### **Член 4**

Номиналната вредност на обврзниците за денационализација се отплатува во десет годишни рати кои се исплатуваат на 1 јуни, а првата рата на првата обврзница за денационализација за отплата пристигнува на 1 јуни 2003 година.

Номиналната вредност на обврзниците за денационализација е износот кој барателот по основа на денационализација го добива како обесштетување.

Деноминацијата на надоместокот утврден во решенијата од комисиите за денационализација по барањето на обврзници за денационализација од денари во ЕВРА ќе се врши од страна на Централниот депозитар за хартии од вредност по средниот курс од курсната листа на Народната банка на Република Македонија, што важи на првиот ден во годината кога ќе се врши емисијата на обврзници.

### **Член 5**

На номиналната вредност на обврзниците за денационализација се пресметува камата во висина од 2% годишно, започнувајќи од денот на влегувањето во сила на законот.

Отплатата на каматата се врши годишно на 1 јуни, а започнува од 1 јуни 2003 година.

### **Член 6**

Намените за кои се користат обврзниците за денационализација, отплатата на обврзниците за денационализација и обезбедувањето на средства за отплата на годишните рати на обврзниците за денационализација се врши согласно со Законот за денационализација.

### **Член 7**

Обврзниците за денационализација во форма на електронски запис се водат во Централниот депозитар за хартии од вредност.

Обврзниците за денационализација се сметаат за издадени, а граѓаните се стекнуваат со сопственост на обврзниците за денационализација од моментот на уписот на истите во Централниот депозитар за хартии од вредност.

Начинот и постапката на уписот на обврзниците за денационализација во Централниот депозитар за хартии од вредност го пропишува министерот за финансии.

### **Член 8**

Побарувањата на граѓаните врз основа на обврзниците за денационализација не застаруваат.

### **Член 9**

Приходите врз основа на обврзниците за денационализација не се оданочуваат.

### **Член 10**

Тргувањето со обврзниците за денационализација се врши преку берза на долгорочни хартии од вредност, регистрирана во Република Македонија, согласно со правилата на берзата.

Со обврзниците за денационализација можат да тргуваат домашни и странски физички и правни лица.

Висината на највисоката брокерска провизија при тргување со обврзниците за денационализација ја утврдува Комисијата за хартии од вредност.

### **Член 11**

Република Македонија, може во секое време да изврши откуп на обврзниците за денационализација пред рокот на нивното пристигнување според условите, начинот и постапката кои ги утврдува Владата на Република Македонија.

Откупените обврзници од ставот 1 на овој член, Република Македонија не може да ги препродава.

### **Член 12**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

## **568.**

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

## **УКАЗ**

### **ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за банките, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 мај 2002 година.

Бр. 07-2158/1  
23 мај 2002 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Стојан Андов, с.р.**

## **ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ**

### **Член 1**

Во Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ број 63/2000), во членот 2 став 1 точка 2 зборовите: „основачите и“ се бришат.

Во точката 5 став 3 зборовите: „капиталната и управувачката поврзаност“ се заменуваат со зборовите: „поврзани субјекти“.

Точката 18 се менува и гласи:

“Тековна сметка“ е сметка на физичко лице отворена во банка преку која се примаат уплати и се вршат исплати во рамки на неговите средства;“.

Точката 20 се менува и гласи:

“Претставништво е дел од банка или друга финансиска институција, без статус на правно лице. Претставништвото може да го истражува пазарот во областа на финансиско-банкарското работење и не смее да врши банкарски работи.“

Во точката 21 по зборот „метали“ се става запирка и се додаваат зборовите: „работи на осигурување“.

Во точката 22 на крајот се додаваат зборовите: „и трансформација на штедилница во банка.“.

Точката 25 се менува и гласи:

“Штеден влог“ е паричен депозит на физички лица вложен во банка, во денари или девизи, по видување или орочени, за кој банката издава штедна книшка и се состои од главнина и камата.“

#### Член 2

Во членот 4 точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „освен ако со тој закон поинаку не е уредено“.

#### Член 3

Во членот 7 по алинеја 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:

“на кое му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење професија, дејност или должност.“

#### Член 4

Во членот 8 став 3 зборовите: „паричниот облик на“ се бришат.

По ставот 4 се додаваат два нови става 5 и 6, кои гласат:

“За секоја уплата на капитал и за секоја промена на сопственичката структура на акциите на банката, правното, односно физичкото лице до Народната банка доставува:

1) правното лице:

- доказ за изворот на средствата во пропишана законска форма (ревизорски извештај, завршна сметка, кредит, заем, подарок и друг доказ за средствата за купување или стекнување на акции во банка) и

- потврда од надлежни институции со податоци за состојбата на сметките во банките и редовноста на плаќање на јавните давачки;

2) физичкото лице:

- доказ за изворот на средствата во пропишана законска форма (купопродажба, подарок, наследство, плата, кредит, заем, депозит во банка и друг доказ за средствата за купување или стекнување на акции во банка) и

- потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки.

Видот, начинот и постапката на доставување на документацијата и критериумите за оценка на изворот на средства ги пропишува Народната банка.“

Ставот 5 станува став 7.

#### Член 5

Во членот 9 став 1 зборовите: „управување со“ се заменуваат со зборовите: „глас во“.

Во став 2 запирката пред зборот „учеството“ се брише и се додаваат зборовите: „или откупува акции во банка.“.

#### Член 6

Членот 10 се менува и гласи:

„Износот на приоритетни акции без право на глас во банката не може да биде поголем од 10% од вкупните акции на банката.“

Банките се должни да се усогласат со одредбите од став 1 на овој член во рок од една година од влегувањето во сила на овој закон.“

#### Член 7

Во членот 11 став 1 зборовите: „управување со“ се заменуваат со зборовите: „глас во“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Акциите стекнати спротивно на став 1 од овој член не носат право на глас и влегуваат во лимитот од член 10 на овој закон, а лицата кои ги стекнале тие акции или нивни претставници, не можат да бидат членови на органите на управување со банка.“

#### Член 8

Во членот 15 став 2 зборовите: „следниве основни информации“ се заменуваат со зборот „податоци“.

Во точката 1 зборовите: „работниците со посебни права и одговорности“ се заменуваат со зборовите: „работоводниот орган“.

Во точката 4 точката се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 5, која гласи:

„5) изворите на средства за уплата на капиталот со соодветна документација.“

Во ставот 5 по зборот „орган“ запирката и зборовите: „другите лица со посебни права и одговорности“ се бришат.

#### Член 9

Во членот 16 точка 1 зборот „акционерскиот“ се брише.

По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

„3) податоци за образованието и искуството на лицата со посебни права и одговорности, вклучувајќи и професионална историја за последните пет години;“.

Точките 3, 4, 5 и 6 стануваат точки 4, 5, 6 и 7.

#### Член 10

Во членот 17 ставот 3 се менува и гласи:

„Во одлуката од став 2 на овој член се наведуваат финансиските активности што може да ги врши банката.“

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Банката не смее да врши финансиски активности кои не се наведени во одлуката од став 2 на овој член.“

Ставот 4 станува став 5.

Во ставот 5, кој станува став 6, бројот „4“ се заменува со бројот „5“.

#### Член 11

По членот 21 се додава нов член 21-а, кој гласи:

##### “Член 21-а

Банката е должна да донесе одлука за статусни измени во рок од 30 дена од денот на добивањето на дозволата од член 21 став 3 на овој закон.

Банката е должна да поднесе пријава за упис на статусната измена во трговскиот регистар во рок од 15 дена од денот на доставувањето на одлуката од став 1 на овој член.

Во рок од 15 дена од денот на извршената регистрација на статусната измена во трговскиот регистар, банката е должна на Народната банка да и достави примерок од решението за регистрација заедно со документацијата што е доставена за упис на статусната измена во трговскиот регистар.“

#### Член 12

Во членот 22 став 1 точка 5 зборовите: „ги врши работите“ се заменуваат со зборот „работи“.

Во точката 9 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка, а во точката 10 точката се заменува со точка и запирка и се додаваат две нови точки 11 и 12, кои гласат:

„11) капиталот на банката се намалил под нивото определено во член 8 став 1 на овој закон и

12) банката не ги спроведува или постапува спротивно на мерките од член 85 став 1 точки 5, 6, 7, 8, 9 и 10 на овој закон.“

## Член 13

Во членот 25 став 1 точката 4 се менува и гласи:

„капитални вложувања на банка во друга банка;“

Во точката 6 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка, а во точката 7 точката се заменува со точка и запирка и се додаваат две нови точки 8 и 9, кои гласат:

„8) измена на одлуката за издавање дозвола за основање и работење на банка во смисла на член 17 став 3 од овој закон и

9) политиката за сигурност на информативниот систем на банката.“

Во ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

„Народната банка пропишува стандарди за изготвување и спроведување на сигурноста на информативниот систем.

Барањето за давање согласност од став 1 на овој член што не е комплетно, гувернерот на Народната банка го отфрла со решение.“

Ставот 3 станува став 5.

Во ставот 4, кој станува став 6, бројот „3“ се заменува со бројот 5“.

Во ставот 5, кој станува став 7, зборовите: „Ако гувернерот на Народната банка го одбие барањето за давање согласност од став 1 на овој член,“ се заменуваат со зборовите: „Против решението од ставовите 4 и 5 на овој член“, а зборовите: „заменикот на гувернерот“ се заменуваат со зборот „вицегувернерите“.

По став 5, кој станал став 7, се додава нов став 8, кој гласи:

„По конечната на решението од став 7 на овој член, а во врска со став 1, точка 5 од овој член, донесено врз основа на недоставен соодветен доказ за изворот на средствата, Народната банка веднаш ја известува Дирекцијата за спречување на перење пари.“

Ставот 6 станува став 9.

## Член 14

Во членот 26 став 1 точката 6 се менува и гласи:

„капитални вложувања на банката во финансиска или нефинансиска институција.“

Во точката 7 по зборот „седиште“ се додаваат зборовите: „и адреса“.

Во ставот 2 се додаваат четири нови става 3, 4, 5 и 6, кои гласат:

„Кон известувањето од став 1 точка 2 на овој член банката е должна да достави документиран доказ за изворот на средствата.

Гувернерот на Народна банка со решение утврдува дека акциите за кои не е доставен доказ за изворот на средствата не носат право на глас и влегуваат во лимитот од член 10 на овој закон, а лицата кои ги стекнале тие акции или нивни претставници не можат да бидат членови на органите на управување со банка.

Против решението од став 4 на овој член може да се поднесе жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението. По жалбата одлучува Советот на Народната банка, без учество на гувернерот и вицегувернерите на Народната банка.

По конечната на решението од став 4 на овој член Народната банка веднаш ја известува Дирекцијата за спречување на перење пари.“

## Член 15

Во членот 36 став 3 по зборот „член“ се додаваат зборовите: „и член 35 на овој закон“.

## Член 16

Во членот 39 ставови 1 и 2 зборовите: „небанкарски финансиски организации“ се заменуваат со зборот „финансиски“.

## Член 17

Во членот 45 во уводната реченица зборот „работи“ се заменува со зборовите: „финансиски активности“.

По точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

„5) издава електронски пари;“.

Точките 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13.

## Член 18

Во членот 46 став 1 во уводната реченица зборот „работи“ се заменува со зборовите: „финансиски активности“.

## Член 19

Во членот 47 во уводната реченица зборот „работите“ се заменува со зборовите: „финансиските активности“.

## Член 20

Во членот 53 став 3 зборот „го“ се заменува со зборот „ја“, а зборовите: „органот во Република Македонија надлежен за превенција на перење пари“ се заменуваат со зборовите: „Дирекцијата за спречување на перење пари“.

## Член 21

Во членот 58 став 4 точка 4 точката се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 5, која гласи:

„5) стекнало акции спротивно на член 11 став 1 и член 26 став 3 од овој закон.“.

## Член 22

Во членот 59 став 4 по точка 1 се додава нова точка 2, која гласи:

„2) ја утврдува политиката за сигурност на информативниот систем;“.

Точките 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 стануваат точки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19.

## Член 23

Во член 60 во ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Членовите на одборот за раководење со ризикот задолжително се со високо образование и со искуство во областа на финансиите или банкарството од најмалку три години.“

Ставовите 2, 3, 4 и 5 стануваат ставови 3, 4, 5 и 6.

## Член 24

Во членот 62 став 2 точка 1 зборот „универзитетско“ се заменува со зборот „високо“.

Во точката 2 зборовите: „на соодветно финансиско работење“ се заменуваат со зборовите: „од областа на финансиите или банкарството“.

## Член 25

Во членот 72 став 1 зборовите: „назначи овластен ревизор“ се заменуваат со зборовите: „определи друштво за ревизија“.

Во ставовите 2 и 3 зборовите: „Ист овластен ревизор“ се заменуваат со зборовите: „Исто друштво за ревизија“.

Во ставот 4 зборовите: „ист ревизор“ се заменуваат со зборовите: „исто друштво за ревизија“.

## Член 26

Во членот 74 став 1 зборовите: „изготвен од тој овластен ревизор“ се заменуваат со зборовите: „на тоа друштво за ревизија“.

Во ставот 2 зборовите: „нов овластен ревизор“ се заменуваат со зборовите: „друго друштво за ревизија“.

## Член 27

Во членот 75 став 1 зборовите: „за тоа е должен“ се заменуваат со зборовите: „друштвото за ревизија е должно за тоа“.

Во ставот 2 зборовите: „овластениот ревизор истовремено го доставува својот извештај“ се заменуваат со зборовите: „Друштвото за ревизија истовремено го доставува извештајот“.

## Член 28

Насловот на глава VII се менува и гласи: „VII СУПЕРВИЗИЈА И НАДЗОР“

## Член 29

Во членот 77 ставот 1 се менува и гласи:

„Народната банка врши супервизија на банките.“

Во ставот 2 зборовите: „супервизорскиот надзор“ се заменуваат со зборот „супервизијата“.

Во ставот 3 зборовите: „ја врши контролата“ се заменуваат со зборовите: „го врши надзорот“.

Во ставот 4 зборот „Надзор“ се заменува со зборот „Супервизијата“.

## Член 30

Во членот 78 зборот „Надзорната“ се заменува со зборот „Супервизорската“.

Точката 2 се менува и гласи:

„2) непосредна, целосна или делумна теренска контрола во самата банка и“.

## Член 31

Членот 79 се менува и гласи:

„При супервизијата и надзорот од членовите 77 и 78 на овој закон, банката и субјектите од член 77 став 3 на овој закон се должни на овластените работници да им ја дадат на увид целокупната расположлива документација, како и да ја обезбедат документацијата што овластените работници ќе ја побараат.“

## Член 32

Во членот 80 став 1 зборовите: „вршењето на надзорот над“ се заменуваат со зборовите: „супервизијата на“.

Во ставот 2 по зборот „копии“ се става записка и се додаваат зборовите: „или фотокопии, по потреба заведени кај нотар“,.

## Член 33

Во членот 84 ставот 2 се менува и гласи:

„Податоците од став 1 на овој член можат да се соопштат во следниве случаи:

- ако комитентот дал писмена согласност за откривање на податоците;
- на писмено барање или налог на надлежниот суд;
- по писмено барање на Народната банка за потребите на супервизијата или на друг орган овластен со закон и
- ако податоците се соопштуваат на Дирекцијата за спречување на перење пари, во согласност со закон.“

## Член 34

По членот 84 се додава нова глава IX-а со еден нов член 84-а, кои гласат:

„IX-а. ИЗВЕСТУВАЊЕ

## Член 84-а

Банката е должна да достави писмено известување до Централниот регистар за:

- сметките отворени во банката, по клиент и број на сметката и
- број на сметка во банката што е блокирана непрекинато над 45 дена.

Ивестувањето од став 1 на овој член банката е должна да го достави во рок од три работни дена од денот на отворањето на сметката, односно следниот работен ден од истекот на 45 ден од блокадата.

## Член 35

Во членот 85 став 1 точка 1 по зборот „предупредување“ се додаваат зборовите: „или писмена препорака“.

Во точката 3 во вториот ред сврзникот „и“ се заменува со записка, а по зборовите: „Народната банка“ се додаваат зборовите: „и другите прописи со кои се уредува работењето на банките“.

## Член 36

Во членот 119 став 1 точката 4 се менува и гласи:

„за секоја уплата на капитал или промена на сопственичката структура на акциите, не достави документиран доказ за изворот на средствата или не ја одржува вредноста на капиталот согласно со закон (член 8 ставови 5 и 7)“.

Во точката 22 зборовите: „назначи овластен ревизор“ се заменуваат со зборовите: „определи друштво за ревизија“.

По точката 27 се додаваат три нови точки 28, 29 и 30, кои гласат:

„28) не донесе одлука за статусните измени или не поднесе пријава за упис во трговскиот регистар во роковите утврдени со закон или не достави решение за упис до Народната банка (член 21-а);

29) не ја даде на увид или не ја обезбеди документацијата која ќе биде побарана (член 79) и

30) не достави писмено известување до Централниот регистар во роковите утврдени со закон (член 84-а).“

## Член 37

Во членот 120 став 1 точката 1 се брише.

Точките 2 и 3 стануваат точки 1 и 2.

## Член 38

Во членот 121 став 1 точката 1 се брише.

Точките 2 и 3 стануваат точки 1 и 2.

## Член 39

Во целиот текст на законот зборовите: „акции со право на управување со“ се заменуваат со зборовите: „акции со право на глас во“, зборовите: „акции без право на управување со“ се заменуваат со зборовите: „акции без право на глас во“, а зборовите: „заменикот на гувернерот“ се заменуваат со зборот „вицегувернерите“.

## Член 40

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за банките.

## Член 41

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## 569.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на Заводот за платен промет,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 мај 2002 година.

Бр. 07-2150/1  
23 мај 2002 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Стојан Андов, с.р.**

### **ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ**

#### **Член 1**

Во Законот за трансформација на Заводот за платен промет ("Службен весник на Република Македонија" број 32/2001, 50/2001 и 103/2001), во членот 17-а став 1 зборот "поседна" се брише, а по зборот "Агенција" се додаваат зборовите: "за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет (во натамошниот текст: Агенција)".

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

"Агенцијата, покрај делокругот на работа и надлежностите кои ќе ги утврди Владата на Република Македонија, е должна да поднесува предлози за отворање на стечајна постапка за субјектите на чии сметки нема средства за наплата на пристигнатите побарувања непрекинато 45 дена."

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 5и 6.

#### **Член 2**

Во членот 21 зборот "престанокот" се додаваат зборовите: "и за време".

#### **Член 3**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

**570.**

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

### **У К А З**

#### **ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 мај 2002 година.

Бр. 07-2151/1  
23 мај 2002 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Стојан Андов, с.р.**

### **ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

#### **Член 1**

Во Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" број 63/00, 34/01 и 4/02) во членот 73 став (1) алинејата 1 се брише.

#### **Член 2**

Во членот 79 став (1) алинеја 4 по зборот "тргување" се става записка и се додаваат зборовите: "измени-те и дополнувањата на процедурите на тргување".

Во алинеја 5 по зборот "котација" се става записка и се додаваат зборовите: "измените и дополнувањата на правилата за котација".

Во алинеја 6 по зборот "Берзата" се става записка и се додаваат зборовите: "измените и дополнувањата на актите за утврдување на висината на надоместот за реализација на трансакциите на Берзата".

Во алинеја 8 по зборот "вредност" сврзникот "и" се заменува со записка и се додаваат зборовите: "измени-те и дополнувања на процедури на утврдување и порамнување на трансакциите со хартии од вредност и".

#### **Член 3**

Во членот 94 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

"(4) Издавачите на долгорочни хартии од вредност кои ги исполнуваат условите утврдени во правилата за котација на Берзата, се должни да ги котираат своите хартии од вредност на официјалниот пазар на Берзата, најдоцна во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон."

#### **Член 4**

Во членот 106 став (1) алинеја 5 зборовите: "(инвестиционо советување)" се бришат.

#### **Член 5**

По членот 155 се додава нова глава 2.6-а со еден нов член 155-а, кои гласат:

"2.6-а. Доверливи податоци.

Доверливи податоци што се доставуваат до Комисијата.

#### **Член 155-а**

Доколку при извршување на контролната функција Комисијата побара информации за кои ќе оцени дека се доверливи, лицето од кое е побарана информацијата е должно истата да ја чува како доверлива".

#### **Член 6**

Во членот 164-а се додава нов став (3), кој гласи:

"(3) За заштита на правата кои произлегуваат од хартиите од вредност Комисијата може во определени случаи да донесе решение дека жалбата до Владата на Република Македонија не го одлага неговото извршување."

#### **Член 7**

Во членот 165 по ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6), кои гласат:

"(5) Раководниот орган и лицето со посебни овластувања на друштвото-издавач на долгорочни хартии од вредност, кое ги исполнува условите за котација на Берза, доколку не ги котираат на официјалниот пазар на Берзата своите хартии од вредност согласно со член 94 став 4 на овој закон ќе се казнат со казна затвор до една година.

(6) Лицето кое ќе ја оддаде информацијата од член 155-а на овој закон ќе се казни со затвор до една година."

#### **Член 8**

Во членот 166 став (1) по точката 25) се додаваат три нови точки 26), 27) и 28), кои гласат:

"26) Не постапи согласно со член 94 став (4) од овој закон;

27) не побара согласност од Комисијата за актите наведени во член 79 од овој закон;

28) не постапи согласно со член 155-а од овој закон."

#### **Член 9**

По членот 177 се додаваат два нови члена 177-а и 177-б, кои гласат:

#### **"Член 177-а**

Трансакциите со хартии од вредност во кои како купувач или продавач се јавува меѓународна финансиска институција, по исклучок од член 138 на овој закон, до 01 јануари 2005 година можат да се порамнуваат на начин и постапка пропишана од Комисијата за хартии од вредност.

#### **Член 177-б**

Обврската од член 94 став (4) на овој закон престанува на 31 декември 2003 година."

**Член 10**

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за хартии од вредност.

**Член 11**

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

**571.**

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

**У К А З**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерските друштва, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 мај 2002 година.

Бр. 07-2152/1  
23 мај 2002 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Стојан Андов, с.р.**

**ЗАКОН**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА**

**Член 1**

Во Законот за преземање на акционерските друштва (“Службен весник на Република Македонија” број 4/2002) во членот 2 став (1) зборовите: “и на хартиите од вредност на акционерските друштва, приватизирани над 51 %” се бришат, а бројот “500.000” се заменува со бројот “2.000.000”.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) На откупот на акции кои се во сопственост на Република Македонија, а со кои располага Агенцијата на Република Македонија за приватизација и Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, не се применуваат одредбите од овој закон.”

**Член 2**

Во членот 4 став (1) зборовите: “има намера да се стекне” се заменуваат со зборовите: “се стекнало”.

Во ставот (2) алинеја 3 по зборот “глас” се додаваат зборовите: “што се во сопственост на лице непосредно или посредно поврзано со лицето од став 1 на овој член или”.

По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:

“(5) Комисијата за хартии од вредност со правилник утврдува критериуми за поврзаните лица од став 2 алинеја 3 на овој член.”

**Член 3**

Во членот 12 став (3) зборовите: “треба да” се бришат.

**Член 4**

Во членот 13 став (1) на крајот на алинеја 2 сврзникот “и” се заменува со точка и запирка и се додава нова алинеја, која гласи:

“лицето ги стекнало хартиите од вредност од член (4) на овој закон со зголемување на основниот капитал, со емисија за познат купувач, откако Собранието на акционери одобрило дека тоа лице може да стекне хартии од вредност во износ кој го надминува условот од овој закон за давање понуда за откуп и”.

**Член 5**

По членот 14 се додава нов член 14-а, кој гласи:

**“Член 14-а**

Купопродажните трансакции на хартиите од вредност врз основа на јавна понуда за откуп не се вршат преку берза.”

**Член 6**

Во членот 16 по зборовите: “да го објави известувањето” се додаваат зборовите: “за намерата”.

**Член 7**

Во членот 23 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) За поднесување барање за издавање дозвола, за издавање дозвола и за други активности во врска со постапката што се води пред Комисијата за хартии од вредност, Комисијата наплатува надоместоци.”

Досегашните ставови (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10).

Во ставот (7) кој станува став (8) бројот “4” се заменува со бројот “6”.

**Член 8**

Во членот 24 став (1) во втората реченица по зборовите: “се објавува” се додава сврзникот “и”.

**Член 9**

Во членот 31 став (1) процентот “25 %” се заменува со процентот “45 %”.

**Член 10**

Во членот 52 став (1) алинеја 2 зборовите: “брокерско друштво” се заменуваат со зборовите: “брокерска кука”.

**Член 11**

Во членовите 67 и 68 зборот “компанија” се заменува со зборовите: “акционерско друштво”.

**Член 12**

Во членот 69 во уводната реченица на ставот (1) зборот “илјади” се брише.

Во алинеја 1 по зборовите: “ставови (1) и (4) се додаваат зборовите: “и член 60 став 1”.

Во алинеја 12 зборот “прифати” се заменува со зборот “дефинира”.

**Член 13**

Во членот 71 по зборовите: “понуда за откуп” се додаваат зборовите: “по стекнување на дополнителни 5 % хартии од вредност со право на глас”.

**Член 14**

Членот 72 се брише.

**Член 15**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

**572.**

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

**У К А З**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за стечај,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 мај 2002 година.

Бр. 07-2145/1  
23 мај 2002 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Стојан Андов, с.р.**

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ

### Член 1

Во Законот за стечај ("Службен весник на Република Македонија" бр. 55/97 и 53/2000), во членот 63, по зборот "должник" сврзникот "или" се брише, се става запирка, а по зборот "ликвидатор" точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "правни лица и органи утврдени со закон".

### Член 2

Во членот 66 ставот (1) се менува и гласи:

"Решението за отворање на стечајна постапка се доставува до предлагачот, должникот, доверителот, банките, носителот на платниот промет кај кој должникот ги држи сметките и до Јавното обвинителство."

### Член 3

Во членот 188 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

"(4) Подоцнежните пријави на побарувања ќе бидат испитувани и утврдени како што е предвидено во ставовите (1) и (2) од овој член, само ако пристигнале кај стечајниот управник до одржувањето на извештајното рочиште."

### Член 4

Во членот 189 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

"(6) По жалбите изјавени против решенијата од ставовите (4) и (5) на овој член, второстепениот суд е должен да донесе одлука во рок од 15 дена од денот на приемот на жалбите."

Ставот (6) станува став (7).

### Член 5

Во членот 190 став (2) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: "и предметите имаат приоритет во постапувањето при нивното решавање."

### Член 6

По членот 345 се додава нов член 345-а, кој гласи:

#### "Член 345-а

(1) Одговорните лица кои го доведоа должникот во стечај со несовесно работење или предизвикале лажан стечај за што се осудени со правосилна судска пресуда не може да се јават како основачи или членови на органи на управување или надзор во новоосновани друштва и како трговци поединци, за период од три години од денот на бришењето на друштвото од трговскиот регистар. Оваа забрана се однесува и на трговецот поединец како стечаен должник.

(2) Одредбата од став (1) на овој член се применува и кога трговец поединец по завршениот стечај сака да основа трговско друштво."

### Член 7

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за стечај.

### Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

## 573.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

## УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за платниот промет, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 мај 2002 година.

Бр. 07-2154/1  
23 мај 2002 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Стојан Андов, с.р.**

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ

### Член 1

Во Законот за платниот промет ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001 и 103/2001), во членот 11 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3 кои гласат:

"Клириншката кука која го води единствениот регистар на иматели на сметки е должна да ги достави податоците за имателите на сметките и сметките кои ги водат носителите на платниот промет во Централниот регистар.

Клириншката кука податоците од ставот 2 на овој член ги доставува до Централниот регистар без надомест."

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 4 и 5.

### Член 2

Во членот 14 став 1 точката 2 се менува и гласи:

"Други учесници во платниот промет-доверители, врз основа на гаранција со клаузула "неотповикливо, на прв повик и безусловно" која се реализира веднаш со пренос на средства од сметка на издавачот на гаранцијата."

По точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:

"4. Носител на платен промет за исправка на грешка направена од носител на платен промет, со исклучок за трезорска сметка."

Точката 4 станува точка 5.

### Член 3

Во членот 16 став 1 по зборот "наплата" се додаваат зборовите: "и наложите за блокада на средства", а во ставот 2 по зборот "наплата" се додаваат зборовите: "и налози за блокада на средства".

### Член 4

По членот 17 се додава нов член 17-а, кој гласи:

#### "Член 17-а

Министерството за финансии и Агенцијата за управување со средства, даваат налог за блокада на средства до носителот на платен промет каде што учесникот во платен промет има сметка.

Во случај на недостиг на средства за потполно извршување на налогот за блокада на средства од ставот 1 на овој член, носителот на платен промет постапува согласно со одредбите од членот 17 став 2 на овој закон."



**Член 5**

Во членот 19 став 1 по зборовите: “меѓубанкарски плаќања” се додаваат зборовите: “утврдување и пребивање на други меѓубанкарски трансакции, поврзување и размена на податоци и банки со други субјекти, водење на бази на податоци од меѓубанкарски интерес, изработка на информациона системи од интерес на меѓубанкарското работење и изработка на други информациона системи”.

**Член 6**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

**574.****УКАЗ БР. 52**

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана (“Службен весник на Република Македонија” бр. 42/2001)

Се поставува по мирновремена и воена формација за командант на Командата за обука во Генералштабот на Армијата на Република Македонија

Бригадниот генерал Адил Беџет Газафер

ФЧ: бригаден генерал, по формација: генерал мајор  
лична ВЕС: 31140 ЕМБГ: 0512947910028

До сега: Заменик на командантот во командата за обука во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-636  
29 мај 2002 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

**575.**

Врз основа на член 10 од Законот за угостителската и туристичката дејност (“Службен весник на Република Македонија” бр. 23/95, 33/2000 и 25/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ, ТУРИСТИЧКИТЕ БИРОА И ТУРИСТИЧКИТЕ АГЕНЦИИ****Член 1**

Со оваа одлука се определува работното време на угостителските објекти за сместување и угостителските објекти за исхрана, туристичките бироа и туристичките агенции.

**Член 2**

Угостителските објекти за сместување и угостителските објекти за исхрана, туристичките бироа и туристичките агенции можат да работат секој работен, неделен и празничен ден.

**Член 3**

Распоредот, почетокот и завршувањето на работното време на угостителските објекти за сместување и угостителските објекти за исхрана се уредува според видот на објектите и карактерот на работата на следниот начин:

1. Угостителските објекти за сместување (хотели, мотели, пансиони, туристички населби, ноќевалишта, одморалишта и кампови) можат да работат од 00,00 до 24,00 часот.

2. Угостителските објекти за исхрана, без оглед на видот на објектот, можат да работат од 07,00 до 23,00 часот.

2.1. Просториите за исхрана и забава, кои претставуваат една градежна целина со угостителските објекти за сместување, можат да работат од 07,00 до 23,00 часот.

2.2. Угостителските објекти за исхрана, без оглед на видот на објектот, во периодот од 1 јуни до 31 август можат да работат од 07,00 до 24,00 часот, а во деновите петок, сабота, деновите спроти празничните денови и празничните денови во периодот од 1 јуни до 31 август, можат да работат од 07,00 до 01,00 часот, а диско клуб од 18,00 до 02,00 часот.

2.3. Угостителските објекти-ноќен бар, кабаре и диско клуб, кои се во состав на угостителските објекти за сместување или претставуваат една градежна целина, можат да работат и тоа: ноќен бар и кабаре од 20,00 до 03,00 часот, а диско клубот од 18,00 до 01,00 часот.

2.4. Угостителските објекти, без оглед на видот, кои се лоцирани на граничните премини, аеродроми, железнички станици и меѓуградски автобуски станици, можат да работат од 00,00 до 24,00 часот.

**Член 4**

Туристичките бироа и туристичките агенции можат да работат од 00,00 до 24,00 часот.

**Член 5**

Вршителот на угостителската и туристичката дејност, туристичките бироа и туристичките агенции, самостојно го определува работното време на својот објект во согласност со своите деловни интереси, карактеристиките на подрачјето и потребите на корисниците на услугите.

Работното време од став 1 на овој член мора да биде истакнато на видно место на влезот на објектот и да е во согласност со работното време предвидено со одредбите на член 3 од оваа одлука.

**Член 6**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-2676/1  
28 мај 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

**576.**

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон („Службен весник на РМ“ бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.05.2002 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е****ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА**

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за транспорт и врски - Управа за телекомуникации и тоа:

| Тарифен број | Тарифна ознака | Именување                                                                                                                                                                                                                          | Количина |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1            | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4        |
| 4202         |                | Ковчежи, куфери, не-сесери, аташе-куфери, актчанти, школки торби, футроли за наочари, футроли за двогледи, футроли за фотоапарати, футроли за музички инструменти, футроли за пушки, футроли за пиштоли и слични контејнери; патни |          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | торби, термос торби за храна и пијалочи, тоалетни торби, ранци, женски чанти, торби за купување, портмонеа за банкноти, портмонеа за метални пари, футроли и корици за мапи или документи, табакери, кеси за тутун, торби за алат, спортски торби, торби за шишиња, кутии за накит, кутии за пудра, кутии за прибор за јадење и слични контејнери, од кожа или од вештачка кожа, од фолии од пластични маси, од текстилни материјали, од вулканфибер или од картон, или целосно или претежно прекриени со овие материјали или со хартија: |            |      | 8507 30       | -Никел-кадмиум акумулатори:                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|      | --Друго                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      | 8507 30 91 00 | ---Херметички запечатени                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|      | а) Куфери од други материјали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 парче    | 8518 |               | а) Никел-калиум акумулатори, херметички запечатени                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 парче    |
| 8471 | Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици: магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |      | 8518 30       | Микрофони и нивни стативи: звучници, вклучувајќи и звучници во звучни кутии: наглавни слушалки и слушалки за едно уво, без или во комбинација со микрофон и комплети од еден микрофон и еден или повеќе звучници; аудиофреквентни електрични засилувачи, електрични комплети за засилување на звукот: |            |
|      | 4202 99 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |      |               | -Наглавни слушалки и слушалки за едно уво без или во комбинација со микрофон и комплети од еден микрофон и еден или повеќе звучници:                                                                                                                                                                  |            |
|      | а) Куфери од други материјали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 парче    |      | 8518 30 80 00 | ---Друго                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|      | Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици: магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 8520 |               | а) Наглавни слушалки                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 парче    |
|      | 8471 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      | 8520 32       | Магнетофони и други апарати за снимање на звук, вклучувајќи и апарати со вградени уреди за репродукција на звук:                                                                                                                                                                                      |            |
|      | Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто кукиште:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |      | 8520 32 19 00 | --Дигитален аудио вид:                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|      | 8471 60 90 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 8524 |               | -----Друго                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 парче    |
|      | ---Друго                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |      |               | а) Дигитален аудио вид, друго                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|      | а) Монитори                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 парчиња  |      |               | Плочы, ленти и други снимени подлоги со звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочы, освен производите од Глава 37:                                                                                                                         |            |
| 8504 | 8471 80 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 парчиња |      | 8524 91 00 00 | --За репродукција на појави освен на звук или слика                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|      | -Други единици од машините за автоматска обработка на податоци                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |      |               | а) Плочы ленти и други снимени материјали                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 парчиња |
|      | а) Други единици од машини за АОП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      |               | Делови погодни за употреба исклучително или главно за апарати од тар. броеви 8525 до 8528:                                                                                                                                                                                                            |            |
|      | 8504 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 8529 |               | -Антени и антенски рефлектори од сите видови; делови погодни за употреба со нив:                                                                                                                                                                                                                      |            |
|      | -Статички конвертори (претворувачи):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |      | 8529 10       | -----Друго                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|      | 8504 40 20 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |      |               | а) Надворешни антени, друго                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 парчиња  |
|      | ---За употреба со телекомуникациони апарати, машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      | 8529 10 39 00 | -Друго:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|      | а) УПС напојување                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 парчиња  |      |               | ----Електронски склопки                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|      | 8504 40 99 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |      | 8529 90       | а) Електронски склопки                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 парчиња  |
|      | -----Друго                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |      | 8529 90 72 00 | -----Друго                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 8507 | а) Статички конвертори, претворувачи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 парче    |      | 8529 90 88 00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|      | Електрични акумулатори, вклучувајќи и сепаратори за нив, правоаголни или не (вклучувајќи и квадратни):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8537          | а) Склопки, друго<br>Табли, плочи, пултови, маси, ормани и други основи, опремени со два или повеќе апарати од тар. број 8535 или 8536, за електрично управување или разведување на електрична струја, вклучувајќи ги и оние со вградени инструменти или апарати од Глава 90, и нумеричко управувани апарати, освен апарати за вклучување и исклучување од тар. број 8517 | 6 парчиња  | 2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8537 10       | -За напон што не надминува 1000 V:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | Бр. 23-2683/1<br>28 мај 2002 година<br>Скопје                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8537 10 99 00 | ---Друго                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Претседател на Владата на Република Македонија,<br><b>Љубчо Георгиевски, с.р.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8544          | а) Таблѝ, пултови, плочи и друго<br>Изолирана жица (вклучувајќи емажирана или анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани електрични спроводници, со или без конектори; кабли од оптички влакна, изработени од поединечно оплаштени влакна, комбинирани или не со електрични спроводници, со или без конектори:                          | 11 парчиња | <b>РЕШЕНИЕ</b><br><b>ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА-СКОПЈЕ</b><br>1. М-р Енвер Зенку се разрешува од должноста заменик на директорот на Фондот за магистрални и регионални патишта-Скопје.<br>2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”. |
| 8544 41       | --Со конектори:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | Бр. 17-2612/1<br>14 мај 2002 година<br>Скопје                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8544 41 90 00 | ---Други                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Претседател на Владата на Република Македонија,<br><b>Љубчо Георгиевски, с.р.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9030          | а) Електрични спроводници<br>Осцилографи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за мерење или контрола на електрични големина, вклучувајќи ги мерачите од тар. број 9028; инструменти и апарати за мерење или откривање алфа, бета, гама, рендгенски, космички или други јонизирачки зрачења:                                                              | 8 парчиња  | <b>РЕШЕНИЕ</b><br><b>ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА-СКОПЈЕ</b><br>1. За заменик на директорот на Фондот за магистрални и регионални патишта-Скопје се именува Хади Луши, дипл. машински инженер.<br>2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.          |
| 9030 40       | -Други инструменти и апарати посебно конструирани за телекомуникации (на пр. инструменти за мерење на преслушување, инструменти за мерење на за силување, инструменти за мерење на изобличување, псофометри):                                                                                                                                                             |            | Бр. 17-2613/1<br>14 мај 2002 година<br>Скопје                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9030 40 90 00 | --Друго                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | Претседател на Владата на Република Македонија,<br><b>Љубчо Георгиевски, с.р.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | а) Други инструменти, посебно за телекомуникации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 парчиња | <b>РЕШЕНИЕ</b><br><b>ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА</b><br>1. Агрон Салиу се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за приватизација.                                                                                                                     |

577.

Врз основа на член 25 од Законот за јавните патишта (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/96, 40/99, 96/2000 и 29/2002) и член 14 од Статутот на Фондот за магистрални и регионални патишта, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 мај 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА-СКОПЈЕ**

1. М-р Енвер Зенку се разрешува од должноста заменик на директорот на Фондот за магистрални и регионални патишта-Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2612/1  
14 мај 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

578.

Врз основа на член 25 од Законот за јавните патишта (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/96, 40/99, 96/2000 и 29/2002) и член 14 од Статутот на Фондот за магистрални и регионални патишта, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 мај 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА-СКОПЈЕ**

1. За заменик на директорот на Фондот за магистрални и регионални патишта-Скопје се именува Хади Луши, дипл. машински инженер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2613/1  
14 мај 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

579.

Врз основа на член 88 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/83, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/2000 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 мај 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА**

1. Агрон Салиу се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за приватизација.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2614/1  
14 мај 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

**580.**

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 мај 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА "МАКЕДОНИЈАПАТ"-СКОПЈЕ**

1. Илберт Мемети се разрешува од должноста член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта "Македонијапат"-Скопје, а за член на овој одбор се именува Исмаил Целадини, професор во ОУ "Наим Фрашери"-Куманово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2620/1  
14 мај 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

**581.**

Врз основа на член 13 од Законот за основање на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98 и 98/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 мај 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ**

1. Хамди Ајети се разрешува од должноста член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија-Скопје, а за член на овој одбор се именува Даут Нуредини, дипл. економист.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2621/1  
14 мај 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

**582.**

Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио телевизија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО НРИИО "НАШ ВЕСНИК"-КУМАНОВО**

1. Ѓорѓи Цветковски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво НРИИО "Наш весник"-Куманово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2750/1  
21 мај 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

**583.**

Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио телевизија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО НРИИО "НАШ ВЕСНИК"-КУМАНОВО**

1. За вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво НРИИО "Наш весник"-Куманово се именува Златка Цимревска, дипл. филолог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2751/1  
21 мај 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

**584.**

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за преземање на акционерски друштва („Службен весник на Република Македонија" бр. 4/2002), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 10.05.2002 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**

1. Југоопрема АД Скопје не смее да даде понуда за откуп на хартиите од вредност издадени од Аутомакедонија АД Скопје во рок од една година од денот на откажувањето на намерата за давање понуда за откуп.

2. Рокот од точка 1 на ова решение започнува да тече од 19.04.2002 година.

3. Жалбата по ова решение не го одложува неговото извршување.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-421/4  
10 мај 2002 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
Претседател,  
**Никола Груевски, с.р.**

**585.**

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01 и 4/02), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена, на седницата одржана на 10.05.2002 година, Комисијата издава

### **РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На Акционерско друштво Национална платежна картичка АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора емисија на 5.179.965 акции во вредност од 5.179.965 евра, односно во денарска противвредност според извештајот на овластениот судски проценител од април 2002 година во износ од 315.977.800 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-80814                      Комисија за хартии од вредност  
10 мај 2002 година                      Претседател,  
Скопје                      **Никола Груевски, с.р.**

**586.**

Врз основа на член 17а од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001 и 6/2002), министерот за финансии, донесе

### **ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЦАРИНСКИ УСЛУГИ**

#### Член 1

Во Правилникот за висината на надоместокот за царински услуги ("Службен весник на Република Македонија" бр. 102/2001 и 6/2002), во член 2 по бројот 180 сврзникот "и" се заменува со записка, а по бројот 181 се додаваат зборовите: "и член 183 став 1 алинеја 11".

#### Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-12896/1                      Министер,  
24 мај 2002 година                      **Никола Груевски, с.р.**  
Скопје

## **Огласен дел**

### **ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР**

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4454/2001 од 31.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02043660?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за градежништво, консалтинг и услуги ТРОЛЕНД ДООЕЛ Скопје, ул. "Бахар Моис" бр. 9 а.

Основач на друштвото: Зоран Трошански од Скопје, ул. "Бахар Моис" бр. 9 а.

Дејности на друштвото: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53,

17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.30, 20.40, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.62, 36.63, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 80.42, 92.34, 92.61, 92.62, 92.72, 93.05.

НТР: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продажба на странски стоки, изведување на инвестициони работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со својот имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Трошански Зоран - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4454/2001. (4071)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 107/2002 од 30.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044064?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за промет и услуги ТИ-ТИ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје, ул. "Бертланд Расел" бр. 58.

Основач: Таневска Зорица.

Седиште: Скопје, ул. "Бертланд Расел" бр. 58.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 51.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21.

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредништво, реекспорт, комисиона, консигнациона продажба, малограничен промет со соседните земји Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ.

Во прометот со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Таневска Зорица - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 107/2002. (4072)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 197/2002 од 31.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044154?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Трговија на мало со непрехранбени производи ТП НИУ Мустафа Бајрам Исни, ул. "8 Септември" бр. 7, Дебар.

Основач: Мустафа Исни од Дебар, ул. "Џавит Уш-теленца" 2.

Дејност: 52.46.

Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските свои одговара со целиот свој личен имот.

Лице овластено за застапување: Мустафа Бајрам - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 197/2002. (4073)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 106/2002 од 22.1.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044063?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Парфимерија КАТЕРИНЕ АРЛЕЈ ТП Нагиан Џемил Џемаили Тетово, ул. "Јане Сандански" бр. 69.

Основач: Нагиан Џемил Џемаили од Тетово, ул. "Јане Сандански" бр. 69.

Дејности: 52.12, 52.33, 52.47 и 52.62.

Одговорност: Нагиан Џемил Џемаили, одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице: овластено лице на Парфимерија КАТЕРИНЕ АРЛЕЈ ТП Нагиан Џемил Џемаили, Тетово, ул. "Јане Сандански" 69 е Нагиан Џемил Џемаили - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 106/2002. (4074)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 151/2002 од 29.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044108?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, транспорт, отстранување на отпадоци, ѓубре и санитарни активности ЕКОЛОГ ДОО експорт-импорт Тетово, ул. "Страшо Пинџур" бр. 74.

Основан со акт од 14.01.2002 година.

Основачи: Фадил Зенуни од Тетово, Козлик Андреас од Залцгитер, СР Германија, Николовски Ласто од Скопје.

Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 74.12, 74.20/3, 74.84, 90.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, консигнација и комисион, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји: Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија, туристички и угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Друштвото за обврските одговара со целиот свој имот.

Управител Фадил Зенуни, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 151/2002. (4075)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 116/2002 од 28.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044073?-8-03-000, го запиша во тр-

говскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги АРМА-ПРОМ ДООЕЛ експорт-импорт с. Горно Оризари - Велес.

Назив: Друштвото за производство, трговија и услуги АРМА-ПРОМ ДООЕЛ експорт-импорт с. Горно Оризари - Велес.

Седиште: с. Горно Оризари - Велес.

Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 15.31, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 22.22, 36.50, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.22, 51.21, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.22, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 65.12/3, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на меѓународен транспорт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, трговско застапување и посредување, консигнација, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара во висина на сите свои средства.

Овластено лице за застапување е Омер Ајдиновиќ од с. Горно Оризари - Велес.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 116/2002. (4076)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4690/2001 од 28.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 02043894?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и услуги ШЕКИ 2002 ДОО експорт-импорт с. Добри Дол, Неготино Полошко.

Основачи на друштвото се: Измит Халили од с. Добри Дол, Неготино Полошко и Шефик Халили од с. Добри Дол, Неготино Полошко.

Дејности: 14.11, 14.12, 14.21, 19.30, 25.13, 25.22, 26.70, 27.42, 27.45, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 32.12, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги на меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, консигнација, малограничен промет со стоки и услуги со соседните земји: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во правниот промет со трети лица е Измит Халили - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4690/2001. (4077)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4597/2001 од 8.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02043801?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и услуги МОДЕН САЛОН ЦАЦИ ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Тодор Чангов 39" бр. 23.

Основач на друштвото е Славица Симоноска од Скопје, ул. "Тодор Чангов 39" бр. 23.

Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги на меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, консигнација, малограничен промет со соседните земји: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во правниот промет со трети лица е Славица Симоноска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4597/2001. (4078)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 113/2002 од 23.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044070?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Ш О Р К А -Трговија на мало Кирик Радомир Драган, ул. "Вардарска" бб - Велес.

Назив: ТП Ш О Р К А - Трговија на мало Кирик Радомир Драган, ул. "Вардарска" бб - Велес.

Седиште: ул. "Вардарска" бб - Велес.  
Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.44/4.

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет ТП ќе одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување е Кирик Драган од Велес, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 113/2002. (4079)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4677/2001 од 10.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02043881?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП на Бутик КРЕЈ-ЗИ ТП Виолета Милан Неделковска, кеј "13 Ноември" тезга бр. 50, ГТЦ 019 Скопје.

Трговец - поединец е лицето: Виолета Милан Неделковска од Скопје.

Дејности: 52.41, 52.43.

Трговецот - поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Трговецот - поединец во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Управител без ограничување е лицето Виолета Неделковска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4677/2001. (4080)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4473/2001 од 14.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 02043679?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на ТП на Книговодствено биро МИНЕС ТП Вера Мирко Славковска, ул. "Цицо Поповиќ" 21/1-2, Скопје.

Основач: Вера Мирко Славковска од Скопје, ул. "Цицо Поповиќ" 21/1-2, Скопје.

Дејност: 74.12 - сметководствени, книговодствени и работи на проверка на сметките и билансите, консултации во врска со данокот.

Трговецот - поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските преземени во правниот промет одговара со свој имот и средства.

Лице овластено за застапување е Вера Мирко Славковска од Скопје, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4473/2001. (4081)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3927/2001 од 14.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02043134?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и услуги ТИБЕТ ДОО Скопје, ул. "1558" бр. 40 А.

Содружници: Јовановска Елизабета од Скопје, с. Шишево и Стојчев Благој од Скопје, ул. "1558" бр. 40 А.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.21, 01.25, 02.02, 10.20, 15.31, 15.32, 15.81/1, 15.81/2, 15.87, 17.51, 19.30, 18.21, 18.24, 20.30, 36.12, 36.11, 36.13, 36.14, 36.50, 45.11, 45.12, 15.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 63.21, 63.23, 63.30, 63.40, 70.20, 71.34, 71.40, 72.30, 72.60, 74.12, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13, 92.31, 92.33, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки, лица и шпедиција, реекспорт, консигнација, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, малограничен промет со Грција, Албанија, СР Југославија и Бугарија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Јовановска Елизабета - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3927/2001. (4082)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4226/2001 од 25.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02043432?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство, и услуги ГИВЕКС Владо и Ивона ДОО увоз извоз Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 27/42.

Друштвото е основано со Договор на друштвото од 31.10.2001 година.

Основачи-содружници се: Ивона Велковска од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 27/42 и Владимир Гиевски од Скопје, ул. "Востаничка" бр. 90.

Називот на друштвото гласи: Друштво за трговија, производство и услуги ГИВЕКС Влаго и Ивона ДОО увоз-извоз Скопје.

Скратениот назив на друштвото е ГИВЕКС Влаго и Ивона ДОО увоз извоз Скопје.

Седиштето на друштвото е во Скопје на бул. "Јане Сандански" бр. 27/42.

Дејноста на друштвото е: 01.12/1, 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.30, 51.15, 51.16, 51.17, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.44, 51.53, 51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.46, 52.47, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 70.31, 80.10/1, 85.32/1, 93.01.

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ги врши следните дејности: посредување во надворешнотрговскиот промет, малограничен промет, застапување на странски фирми, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Друштвото го застапува Ивона Велковска - управител без ограничување.

Во надворешнотрговскиот промет друштвото го застапува Ивона Велковска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4226/2001. (4084)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 145/2002 од 24.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044102?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за трговија, производство и услуги ХЛМ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Варшавска" бр. 19-1/1.

Основачи: Михајлоски Сашо од Скопје, ул. "Разловечко востание", Наумчевски Владимир од Скопје, ул. "Варшавска" бр. 19-1/1, Ичев Горги од Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 129/16.

Друштвото е основано со Договор за ДОО на 15.01.2002 г.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.23, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба на странски стоки, комисиони работи, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Михајлоски Сашо од Скопје - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 145/2002. (4086)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 142/2002 од 22.1.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044099?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија на големо и мало, увоз-извоз ЕСТЕЛА ДООЕЛ Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 7 локал бр. 6.

Дејности: 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.45, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.61, 51.65, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.70, 93.01. надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиона и консигнациона продажба.

Во правниот промет со трети лица, друштвото за трговија на големо и мало, увоз-извоз ЕСТЕЛА ДООЕЛ Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 7 локал бр. 6 настапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Ана Трајковска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 142/2002. (4088)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 21/2002 од 22.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02043978?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за трговија и услуги БЕФРУКТУС увоз-извоз ДООЕЛ Скопје с. Арачиново, Скопје.

Основање на ДООЕЛ.

Содружник: Бејадин Јусуфи од Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.24, 55.25, 55.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 63.12, 63.21, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Бејадин Јусуфи - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 21/2002. (4089)



Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 91/2002 од 29.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044048?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија и превоз МИС 2002 ДОО увоз-извоз, ул. „Титовелешка“ 60 Скопје.

Дејности: 51.16, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.53, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.21, 60.23, 60.24, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во надворешниот промет, превоз на патници и стока, малограничен промет со Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Светлана Димчевска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 91/2002. (4090)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 112/2002 од 28.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044069?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ДАМС-ТРАНС ДООЕЛ, увоз-извоз, Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 36/II-2.

За управител на друштвото се именува лицето Цветковски Драги, роден на 04 јули 1950 година во с. Огњанци, Скопско, сега со живеалиште во Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 36/II-2, кој е и основач на друштвото.

Управителот го застапува друштвото без ограничувања.

Основачкиот влог во износ од 160.000,00 денари изразен во 2.623,00 евра, изразен во предмети, се лична сопственост на основачот.

Во правниот промет со трети лица, друштвото истапува со свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет, друштвото одговара со сите свои средства.

Дејности во внатрешнотрговскиот промет: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 01.50, 02.01, 02.02, 15.11, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 70.20, 71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 74.14, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.04, 09.05.

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнација, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт и услуги во шпедицијата.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 112/2002. (4091)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 109/2002 од 23.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044066?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво како ДОО Друштвото за производство, трговија, градежништво, угостителство, транспорт, сервис и услуги ДОНА ТРАДЕ ДОО експорт-импорт, Тетово, ул. „К. Ристевски“ ДРЦ, бр. 11.

Дејности: 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.41, 15.51, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54/2, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 24.16, 24.51, 24.52, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 26.13/1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.13, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 52.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.21, 74.20/3, 74.84, 93.05, 95.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен превоз на патници, застапување и посредување во надворешниот промет, комисионо и консигнационо работење, туристички и угостителски услуги, изведуваче на инвестициони работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Билали Гзим од с. Неготино, Гостивар, управител без ограничување.

Содружници: Билали Гзим од с. Неготино, Гостивар и Феџи Сами од Гостивар, с. Беловиште.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 109/2002. (4092)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4579/2001 од 10.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02043784?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ОЛИМПИЈА-А ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Партизански одреди“ бр.153, локал 1 Скопје.

Дејности: 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.65, 51.53, 51.55, 51.44, 51.51, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.10, 50.40/1, 51.66, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.52, 51.57, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.46, 52.26, 52.33, 52.45, 52.50, 50.30/2, 50.40/2, 52.12, 65.12/3, 60.22, 60.23, 60.24, 60.21, 55.40, 55.30, 15.86, 55.30/2, 55.30/1, 15.98/1, 17.40/1, 18.22, 45.21/2, 45.32, 45.34, 45.41, 20.10/1, 20.30, 50.20.

Надворешно-трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Одговорно лице е Ахматовиќ Сахит - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4579/2001. (4094)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4418/2001 од 21.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 02043624?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Слаткарница ТП ШЕХЕРЕЗАДА 5 Назика Мустафа Бербери Скопје, ул. „Иван Козаров“ б.б.

Дејности: 15.81/2 - производство на свежи слатки, 52.24 - трговија на мало со колачи и слатки, 55.30-2 - услуги на други угостителски објекти (слаткарници).

ТП во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Основач: Назика Бербери.

Управител: Назика Бербери, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4418/2001. (4096)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 90/2002 од 18.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044047?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и превоз ТРАНСКОНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „710“ бр. 1.

Дејности: 02.01, 05.01, 18.10, 18.21, 19.20, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.12, 26.61, 26.63, 28.11, 28.62, 31.61, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.12, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/3, 50.50, 51.12, 51.17, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.37, 55.11, 55.21, 55.22, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.34, 74.12, 74.14, 74.15, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84,

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на стока во друмскиот сообраќај, услуги во меѓународна шпедиција, комисиона продажба, консигнација.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Ана Спасова - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 90/2002. (4097)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4666/2001 од 28.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 02043870?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, промет и услуги СТОУН ДИЗАЈН ДОО Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 152.

Основачи на Друштвото за производство, промет и услуги СТОУН ДИЗАЈН ДОО Скопје се: Љупчо Тасевски од Скопје, ул. „Баница“ бр. 24, Горѓи Радовановиќ од Скопје, ул. „Методија Митевски“ бр. 6/1-4, Иван Симеонов од Скопје, ул. „Букурешка“ бр. 3-33, Стојан Павлески од Скопје, ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 62/4.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 26.12,

26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.70, 26.81, 26.82, 28.11, 28.12, 28.72, 28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.50, 36.61, 36.63, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 42.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.40, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.34, 92.52/3, 92.72, 93.05, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт, комисиона продажба.

Во свое име и за своја сметка, со сиот имот на друштвото.

Управител - Љупчо Тасевски - без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4666/2002. (4098)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 8604/98 од 28.12.1998 година, во регистарската влошка бр. 02007341?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ГАЛАНТЕРИЈА Музафер ДООЕЛ експорт-импорт, Тетово, ул. „М. Ацев“ бр. 50.

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 51.19, 63.40, 25.22, 34.30, 74.84, 93.01, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.30, 55.30/1, 71.10, 45.45, 45.21/1, 45.21, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 36.11, 36.13, 36.14, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, реекспорт, консигнација, посредување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет со СР Југославија, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, изведување на градежни работи во странство, инженеринг.

Неограничени овластувања - целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Салији Музафер - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8604/98. (4101)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4708/2001 од 23.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02043912?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство и трговија БЕЛИ-СЈАЈ ДООЕЛ, ул. „Васка Калајџиска“ бр. 75, Неготино.

Седиштето на друштвото е на ул. „Васка Калајџиска“ бр. 75, Неготино.

Основач на друштвото е Гордана Махлијанова од Неготино со стан на ул. „Васка Калајџиска“ бр. 75, која обезбедува основачки влог во друштвото во висина од 158.400,00 ден или 2.600 евра кој се состои од опрема и апарати.

Управител на друштвото е Зоран Махлијанов од Неготино со стан на ул. „Васка Калајдиска“ бр. 75.

Друштвото во внатрешниот трговски промет ќе ги извршува следните дејности: 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 27.42, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 45.21/1, 45.21/2, 50.40/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48.

Во надворешниот трговски промет друштвото ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји (Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија).

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Содружникот не одговара за обврските на друштвото, но го сноси ризикот од работење до висина на основачкиот удел.

Друштвото престанува кога се исполнети условите од член 207 од ЗТД.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4708/2001. (4103)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2/2002 од 14.1.2002 година, во регистарската влошка бр. 020439597-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги МЕХ ДООЕЛ Скопје, ул. „Никола Петров“ бр. 5/11, Скопје.

Основач: Есма Мехмед од Скопје, ул. „Никола Петров“ бр. 5/11.

Дејности во внатрешнотрговскиот промет: 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.40, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, откуп на земјоделски производи, откуп на сточарски производи.

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет, консигнација, меѓународен транспорт и шпедиција, услуги во меѓународниот транспорт, комисиони работи, реекспорт, малограничен промет со Република Грција, Република Бугарија, Република Албанија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет како управител без ограничување е именуван Есма Мехмед.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2/2002. (4104)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 88/2002 од 30.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 020440457-8-01-000, го запиша во тргов-

скиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги СТЕФАНО-СТ ДООЕЛ Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47/2-6, Скопје.

Основање на ДООЕЛ.

Фирма: Друштво за трговија и услуги СТЕФАНО-СТ ДООЕЛ Скопје.

Основач: Славица Торбакова од Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47/2-5.

Седиште: ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47/2-6.

Друштвото се основа на неопределено време.

Предмет на работење: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 7.54/2, 17.60, 17.71, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.16, 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.11, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 60.24, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара со сите свои средства.

За управител со неограничени овластувања, односно лице овластено за застапување на друштвото во вршење работи на надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања се именува Славица Торбакова од Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47/2-6.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 88/2002. (4105)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4414/2001 од 21.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 020436207-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги БСП ДОО експорт-импорт Кавадарци, ул. „Блажо Алексов“ бр. 51, Кавадарци.

Фирмата на ТД гласи: Друштво за производство, трговија и услуги БСП ДОО експорт-импорт Кавадарци.

Содружници на ТД се: Бадев Ѓуре од Кавадарци, ул. „Блажо Алексов“ бр. 51 и Бадева Сусјана од Кавадарци, ул. „Блажо Алексов“ бр. 51.

Седиштето на ТД е во Кавадарци на ул. „Блажо Алексов“ бр. 51.

Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 17.54/2, 18.24, 19.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.40, 20.51, 22.15, 25.12, 25.13, 25.24, 26.25, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.16, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.60, 74.12, 74.40, 74.84, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбени артикли, надворешна трговија со непрехранбени артикли, посредување и застапување, консигнација, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, услуги во надворешен промет, услуги во меѓународниот транспорт, меѓународен транспорт на стока и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, агенциски услуги во транспорт.

ТД во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица ТД одговара со целокупниот свој имот.

Управител на ТД е Бадева Јасминка - без ограничување во овластувањата.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4414/2001. (4107)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4591/2001 од 25.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02043795?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Трговија на мало Трговец поединец Бутик ДИ-НА Влатко Д. Петров, ул. „Народна младина“ бр. 22, Кавадарци.

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43.

Трговец-поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет сторени со трети лица, трговецот-поединец одговара лично со целиот свој имот.

Лицето овластено за застапување е Влатко Диме Петров, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4591/2001. (4109)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 39/2002 од 22.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02043996?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ХОТ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Крсте Асенов“ бр. 4/3/23, Скопје.

Дејности: 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.65, 51.53, 51.55, 51.44, 51.51, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.10, 50.40/1, 51.66, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.52, 51.57, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.46, 52.26, 52.33, 52.45, 52.50, 50.30/2, 50.40/2, 52.12, 65.12/3, 60.23, 60.24, 60.21, 55.40, 55.30, 15.86, 55.30/1, 55.30/2, 15.98/2, 17.40/1, 18.22, 45.21/2, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 20.10/1, 20.30, 50.20, надворешна трговија со прехранбени производи и надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Одговорно лице е Хот Бедро - управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 39/2002. (4110)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 135/2002 од 24.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044092?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕМ-ЕЛ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Боро Менков“ 3/5-9, Скопје.

Дејности: 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.65, 51.53, 51.55, 51.44, 51.51, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.10, 50.40/1, 51.66, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.52, 51.57, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.46, 52.26, 52.33, 52.45, 52.50, 50.30/2, 50.40/2, 52.12, 65.12/3, 55.40, 15.86, 18.22.

Надворешно трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Одговорно лице е Качат Емина - управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 135/2002. (4112)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 169/2002 од 29.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02004126?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Сендвичара КАМИЛ БЕГ ТП Камбер Камил Мустафа, ул. „Виетнамска“ бр. 5-А, Скопје.

Дејности: 55.30/2.

Во правниот промет со трети лица ТП настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Основач на ТП и негов управител со неограничени овластувања е Камбер Мустафа од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 169/2002. (4114)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 247/2002 од 28.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044204?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ПОНИКВА ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Владимир Комаров“ бр. 18 б/1, Скопје.

Назив: Друштво за производство, трговија и услуги ПОНИКВА ДООЕЛ експорт-импорт.

Седиште: ул. „Владимир Комаров“ бр. 18б/1, Скопје.

Основач: Симеончо Тодоров од Скопје, ул. „Брегалничка“ бр. 19.

Дејности: 01.50, 02.01, 02.02, 20.10/1, 20.40, 20.51, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 63.30, 63.40, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во областа на прометот со стоки и услуги, рекспорт, малограничен промет со соседните земји.

Застапување: Воислав Тодоров - управител без ограничување.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 247/2002. (4115)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 153/2002 од 25.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044110?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за градежништво и трговија ЕЛМИНГ ДООЕЛ с. Долно Коњари, Петровец.

Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 80.42, 92.34, 65.21, 72.60, 93.02, 93.04, 22.22, 22.23, 22.25, 01.11/1, 01.12/2, 01.21, 15.11, 15.31, 15.84, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 74.20/2, 74.20/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во промет со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СРЈ, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција, изведување на градежни работи во странство.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Рамиз Алибашиќ - управител без ограничување.

Единствен содружник е Сабит Алибашиќ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 153/2002. (4116)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4638/2001 од 30.1.2002 година, во регистарската вложка бр. 02043842?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за телекомуникации и трговија НЕТСИС ДОО експорт-импорт Скопје, кеј „13 Ноември“ бр. 4/2.

Назив: Друштво за телекомуникации и трговија НЕТСИС ДОО експорт-импорт Скопје.

Скратен назив: НЕТСИС ДОО Скопје.

Седиште: кеј „13 Ноември“ бр. 4/2.

Основачи: Дејан Георгиевски од Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 41, Стефан Спанчевски од Скопје, ул. „Љенинова“ бр. 53/10, Александар Ладински од Скопје, ул. „Разловачко востание“ бр. 24/29, Тодор Пенџерковски од Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 42.

Дејности во внатрешниот трговски промет: 30.01, 31.10, 31.20, 31.50, 31.62, 32.10, 32.20, 33.20, 45.31, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/2, 52.74, 70.31, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 90.05.

Дејности во надворешниот трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во надворешниот трговски промет, реекспорт, консигнациона продажба, комисиона продажба.

Во правниот промет со трети лица друштвото застапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Дамјан Георгиевски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4638/2001. (4117)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 160/2002 од 29.01.2002 година, во регистарската вложка бр. 02044117?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги Н-Д ДООЕЛ експорт-импорт, с. Палатица - Желино.

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 50.32, 50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 26.12, 26.31/1, 28.51, 28.52.

Надворешно работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото застапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се определува лицето Енвер Рамнадани од с. Палатица-Желино, како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет, без ограничување.

Основач: Енвер Рамнадани од с. Палатица - Желино.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 160/2002. (4118)

## ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Врз основа на член 50 од Законот за здруженија на граѓани и фондации се запишува Здружението на земјоделски инженери "ПРНАР" од Валандово, со седиште во Валандово, ул. "Македонска" бр. 16.

Цели и задачи на субјектот: соработка со државните органи, стопански фирми и претпријатија, кооперативи, задруги, фармерски стопанства, семејни стопанства и други форми на земјоделско производство, зголемување на врската меѓу индивидуалните земјоделски производители и претпријатија со високообразовните институции во стекнување на нови теоретски и практични знаења, да ги застапува нивните интереси, работи на заштита на животната средина, организирање на презентации, средби, семинари и работни кампови од домашен и меѓународен карактер, издавање на стручни публикации, организирање на стручни патувања во странство, поттикнување и помагање на размена на искуства во сите области на стручната и научно-истражувачката работа во областа на земјоделството и еколошко-земјоделско производство и друго.

Лице овластено за застапување: Петров С. Антонио, ул. "Македонска" бр. 16, Валандово. (14842)

Врз основа на член 50 од Законот за здруженија на граѓани и фондации се запишува Здружението Фудбалскиот клуб "БОГОРОДИЦА" од с. Богородица со седиште во с. Богородица, општина Гевгелија.

Цели и задачи на субјектот: омасовување на фудбалскиот спорт воопшто, омасовување на фудбалскиот спорт кај помладите категории особено кај пионерите, кадетите, младинците, младинките, сениорите и сениорките, учество и организација на општински, државни и меѓународни натпревари, јакнење на другарството во клубот, по пат на стручни предавања да ги надополнува знаењата, укаже на заблуди и предрасуди на своите членови од областа на фудбалскиот спорт, посебно преку предавања, скрипти и списанија го едуцира членството од областа на фудбалскиот спорт, да остварува заедничка (групна) посета на своите членови на спортски друштва од таков вид во земјата и странство, а со цел соработка, запознавање, другарување и размена на искуства и учество на натпреварувања и друго.

Лице овластено за застапување: Атанасов Слободан од с. Богородица. (14844)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. ЗГФ. бр. 34/2002 година од 15.05.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува Центар за ненасилство и толеранција - ЦНТ-Тетово.

Работата и активностите на здружението е развивање и унапредување на меѓуетнички односи во РМ., развивање и унапредување на цивилното општество, културно развивање и образување на граѓаните, заштита на човековите права и издигнување на степенот на демократија и сл.

Седиштето на здружението е во Тетово, на ул. "ЈНА" бб, а истото ќе делува на подрачјето на Република Македонија. (14846)

## СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 210/02 донесено на 22.05.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на мало РОЈАЛ ТРЕЈД ДОО Скопје со седиште на ул. "190" бр. 3, Скопје, со жиро сметка 40100-601-268485 Агенција за блокирани сметки со регистарска влошка 1-48575-0-0-0.

За стечаен судија е определена Зорица Илиовска судија во овој суд.

За стечаен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 40/8.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители-за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кои врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на 03.07.2002 година во 8<sup>35</sup> часот во соба 44 во Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15013)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 111/2002 од 23.05.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за промет и производство "МАХИМА" Ацо Велковски ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 15, Скопјанка,

локал бр. 27, со жиро сметка бр. 40100-601-285287 и регистарска влошка 020051887-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво за промет и производство "МАХИМА" Ацо Велковски ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14553)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 113/2002 од 23.05.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за мешовита сопственост за производство, услуги и трговија на големо и мало "ТЕХНО-ФИКС" извоз-увоз ДОО Скопје, со седиште на ул. "Живко Брајковски" Т.Ц. ламела II, локал бр. 7, со жиро сметка бр. 40100-601-362475 и регистарска влошка 1-65187-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за мешовита сопственост за производство, услуги и трговија на големо и мало "ТЕХНО-ФИКС" извоз-увоз ДОО од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14552)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 473/2001 од 23.05.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот ТП ИВО-Трговија на мало со стоки на тезги и пазари на Блажевски Атанас Васка, со седиште на ул. "Ратко Митровиќ" бб, Пазарче, нас. Драчево, со жиро сметка бр. 40100-601-446370 и регистарска влошка 020240427-6-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ТП ИВО-Трговија на мало со стоки на тезги и пазари на Блажевски Атанас Васка, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14599)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 85/2002 од 23.05.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и производство "МАГ-Н.Е.С." ДОО Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 74/10, со жиро сметка бр. 40100-601-337963 и регистарска влошка 1-59682-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и производство "МАГ-Н.Е.С." ДОО од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14600)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 109/2002 од 23.05.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Авто такси "РАМО" ТП Раим Изаир Незири, со седиште на бул. "Македонско Косовска Бригада" бр. 28/4, со жиро сметка бр. 40100-601-428449 и регистарска влошка 02015562?-6-06-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Авто такси "РАМО" ТП Раим Изаир Незири од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14601)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 127/2002 од 23.05.2002 година над ДООЕЛ "Добромири-транс" с. Добромири, општина с. Новаци, дејност транспорт и трговија, со жиро сметка 290-2000000179-86 Тетекс кредитна банка Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (14852)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 245/2002 од 24.04.2002 година ја заклучи стечајната постапка над АД "Социјален борец" Битола - Заштитно друштво и определи ова претпријатие по правосилноста на решението да биде бришано од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола. (14854)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 15/2002 од 31.01.2002 година отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за услуги и трговија на големо и мало Иван Ристески БиГ Комерц увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. "Благоја Ристич-Бале" бр. 2, запишан во регистарска влошка 01002291?-8-09-000 на Основниот суд во Битола, со дејност трговија на мало во продавница со тутун, храна и пијалаци, со жиро сметка 300020000042327 во Комерцијална банка АД Скопје Филијала-Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува бидејќи се отвора поради прескојна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (14856)

Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 65/2001 од 28.12.2001 година отвори стечајна постапка на должникот Друштво за производство, трговија и услуги "Тепшик Комерц" Предраг Тепшик ДООЕЛ увоз-извоз Кичево, бул. "Ослободување" бр. 51/2, Кичево и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка на наведениот должник, согласно член 64 став I од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (14857)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 213/2002 од 21.05.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "МАКОС КОМПАНИ I" ДОО экспорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Жан Жорес" бр. 129/3-2 и жиро сметка бр. 40110-601-283688 и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "МАКОС КОМПАНИ I" ДОО экспорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Жан Жорес" бр. 129/3-2 и жиро сметка бр. 40110-601-283688 се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14823)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 5/2002 од 22.05.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот "Маккомерц-производство" ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул. "Тригор Прличев" бр. 36 во Кочани, со регистарска влошка бр. 03002026-03-000 при Основниот суд во Штип, со жиро сметка бр. 300050000018415 при Комерцијална банка АД Скопје, Експозитура Кочани.

Стечајната постапка над должникот "Маккомерц-производство" ДООЕЛ Кочани, не се спроведува поради немање на доволен имот на должникот и истата се заклучува.

Стечајниот совет по службена должност согласно одредбите од Законот за извршната постапка ќе изврши впиричување на имотот на должникот и добиените средства ќе ги употреби за намирување на трошоците на стечајната постапка.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (14909)

Во објавениот оглас во "Службен весник на РМ" бр. 31/2002 од 15.05.2002 година, направена е техничка грешка и се дава следнава исправка:

Во ред четири од објавениот оглас наместо "ЈУКАН ИНТЕРНЕСЕНАЛ" треба да стои "ЈУКАН ТРЕЈД ИНТЕРНЕСЕНАЛ-Скопје". Во останатиот дел, огласот останува непроменет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14828)

## ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Никола Мерцановски од Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 1-4/3 запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението II. Трег. бр. 2584/2002, објавува дека Друштвото за производство и трговија МИМИ-ТРЕЈД, ДООЕЛ Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 151, бл. 3, лок. 11, со број на жиро сметка 200000024925791 отворена при Стопанска банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (14889)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 117/2002 од 17.04.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие во приватна сопственост за градежништво и трговија на големо и мало "ИБРАИМ КОМЕРЦ" ДОО увоз-извоз с. Цветово, Скопје, со жиро сметка 40100-601-377373.

За ликвидатор се определува лицето Тодорче Петровски од Скопје ул. „Лисец“ бр. 23.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14948)

Ликвидаторот Стефанов Спас од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 47/4-25 запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението I. Л. бр. 69/2002 од 26.03.2002 година, објавува дека Претпријатието за трговија и услуги "СПЕЦИЈАЛЕН АВТО СЕРВИС-САС" ЦО Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-245989 отворена при Агенција за блокирани сметки е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 90 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот.

(14949)

## НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП. 4066, план 28, скица 77, МВ "Подалка", класа 5 со површина од 2055 м<sup>2</sup>, во КО Богданци, сопственост на Роглев Никола од Богданци за цена од 20.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. „Скопска“ бр. 6, во Гевгелија.

(14859)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште две идеални третини од пасиште кл. 3 од вкупната површина која изнесува 2261 м<sup>2</sup>, на КП 2961 на КП 1121/3 за КО Егри сопственост на Трифуновски Крсте од Битола, ул. „Партизанска“ бр. 95/8, за вкупна купопродажна цена од 3.000 австралиски долари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до понудувачот на горната адреса.

(14860)

Се продава земјоделско земјиште во: КО „Ресав“, КП. бр. 1726, план 007, скица 021, в.м. „Сарајте“, култура-нива, класа 3 со вкупна површина од 1.163 м<sup>2</sup>, во сопственост на Киро Клиначаров од Скопје, евидентирано во Имотен лист бр. 642 издадени од Државен завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 35.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб., Кавадарци.

(14861)

Се продава земјоделско земјиште во: КО „Кавадарци 2“, КП. бр. 10798, дел 1, план 001, скица 019, ул. „Западен булевар“, култура-лозје, класа 1 со вкупна површина од 2.400 м<sup>2</sup> и КО „Кавадарци 2“, КП. бр. 10836, план 006, скица 019, ул. „Западен булевар“, култура-лозје,

класа 1 со вкупна површина од 1.315 м<sup>2</sup>, во сопственост на Вано Тотов и Живко Костов од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 2800 и 3204 издадени од Државен завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 95.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб., Кавадарци.

(14862)

Се продава земјоделско земјиште: сопственост на Раде Стефановски на КП. бр. 362 м.в. „Бачилиште“ ливада со 3681 мкв, КП. бр. 3321 м.в. „Горичко Поле“ нива со 3154 мкв, КП. бр. 3662 м.в. „Горичко Поле“ нива со 1759 мкв за продажна цена од 40,00 денари по мкв.

Се повикуваат сопствениците и сите соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќањето на понудата, во рок од 30 дена од објавувањето на понудата-огласот во „Службен весник на Република Македонија“. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Момана Ивановска од Охрид, ул. „Македонски Просветители“ - 8 (мезанин).

(14742)

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Кратово, построено на КО Вакуф, на КП 1410, на м.в. „Турски Гробишта“, ливада, во површина од 856 м<sup>2</sup>, за цена од 150,00 денари за метар квадратен, на која е сопственик Лазаров Стојан.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Миле Андоновски од Кратово, ул. "Цветко Тонев" бр. 5.

(14629)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП број 434, план 2, скица 4, на место викано „Добра“, нива петта класа со вкупна површина од 1300 м<sup>2</sup>, и на КП број 434, план 2, скица 4, нива шеста класа со вкупна површина од 1499 м<sup>2</sup> во К.О. Чајлане, сопственост на Исмет Рамадани од Скопје, според Поседовен лист број 58 за К.О. Чајлане за цена од 120,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. „Горче Петров“ бр. 10-а, локал 2, Скопје.

(14867)

Сопствениците Милијик Татијана од СР Југославија Ниш, ул. „Добрице Милутинов“ бр. 11 и Стојановиќ Марика од СР Југославија Ниш, ул. „Никола Тесла Заплајнска“ бб, својот дел од недвижности и тоа - подрумот во



м.в. „Серска“ 7 во површина од 31 м2 на КП 42 КО Кисела Вода запишано во Имотен лист бр. 14780, го продаваат за 29.000,00 денари за еден 1 м2.

Се повикуваат сопствениците на подрумот што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ирфан Јозуновски, општина Чаир, Скопје, ул. „2 Македонски Бригади“ бр. 54. (14841)

Сопствениците Милијик Татијана од СР Југославија Ниш, ул. „Добрице Милутинов“ бр. 11 и Стојановиќ Марика од СР Југославија Ниш, ул. „Никола Тесла Заплајнска“ бб, својот дел од недвижности и тоа - од дворно место во површина од 577 м2 во м.в. „Серска“ КП 42 КО Кисела Вода 1, земјиште под зграда во површина од 195 м2 во м.в. „Серска“ КП 42 КО Кисела Вода 1, земјиште под помошни простории во површина од 17 м2 во м.в. „Серска“ 7 на КП 42 КО Кисела Вода 1, земјиште под помошни простории во површина од 17 м2 во м.в. „Серска“ 7 на КП 42 КО Кисела Вода 1 запишано во Имотен лист број 966 КО Кисела Вода 1, го продаваат за 10.000,00 денари за еден 1 м2.

Се повикуваат сопствениците на земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ирфан Јозуновски, општина Чаир, Скопје, ул. „2 Македонски Бригади“ бр. 54. (14838)

Се продава дел од земјоделско земјиште и тоа 200 м2, односно идеален дел од 200/520 од земјиштето построено на КП број 319/6, план 3, скица 7, на место викано „Црквиште“, нива трета класа со вкупна површина од 520 м2, во К.О. Волково, сопственост на Ивица Ѓорѓевиќ од Скопје, според Поседовен лист број 2519 за К.О. Волково за цена од 320,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. „Ѓорче Петров“ бр.10-а, локал 2, Скопје. (14806)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1425777 издаден на име Андонов Ѓорѓе, ул. „Илинденска“ бр. 112/7, Струмица.

Пасош бр. 1579402 издаден на име Ризов Блажо, Гевгелија.

Пасош бр. 1441931 издаден од СВР-Куманово на име Ибраими Нијази, ул. "В. Назор" бр. 8, Куманово. (15033)

Пасош бр. 0838457 издаден од СВР-Скопје на име Авди Бисера, ул. "Ц. Димов" бр. 29/1-27, Скопје. (15041)

Пасош бр. 1398322 издаден од СВР-Скопје на име Јашари Туркијан, с. Пакошево, Скопје. (15046)

Пасош бр. 1431314 на име Митревски Целе, ул. "25" бр. 37, Битола. (15069)

Пасош бр. 1126215 на име Стефаноски Милисав, с. Горно Крушје, Мак. Брод. (15070)

Пасош 854529 издаден од УВР-Куманово на име Авдими Лулзим, с. Липково, Куманово. (15076)

Пасош 351592 издаден од УВР-Скопје на име Сулејман Фуат, ул. "Петар Манцуков" бр. 60-б, Скопје. (15077)

Пасош бр. 1479561 на име Ѓорѓијева Ленче, с. Истабања, Винаца. (15081)

Пасош бр. 1077980 на име Ѓорѓијев Стојанчо, с. Истабања, Винаца. (15082)

Пасош бр. 1116987 издаден од УВР-Скопје на име Павловски Зоран, ул. "Орце Николов" бр. 135/1/7, Скопје. (15084)

Пасош бр. 195498 на име Адеми Шемадин, ул. "18 Ноември" бр. 139, Гостивар. (7641)

Чек од тековна сметка на име Стафаи Нијази, ул. "П. Попоски" бр. 46, Гостивар. (15028)

Чекови од тековна сметка (5) чека на име Трајческа Елена, Охрид. (15045)

Работна книшка на име Тефик Алиу, с. Долна Бањица, Гостивар. (15015)

Работна книшка на име Дритан Асани, Гостивар. (15017)

Работна книшка на име Војмоноска Виолета, Гостивар. (15021)

Работна книшка на име Касам Лумани, Гостивар. (15029)

Работна книшка на име Јакупин Ајдин, Гостивар. (15030)

Работна книшка на име Бесимие Бафтјари, Гостивар. (15035)

Работна книшка на име Андоновска Лидија, Скопје. (15040)

Работна книшка на име Терзијевска Елена, Битола. (15048)

Работна книшка на име Крстев Горан, Пехчево. (15049)

Работна книшка на име Вангелов Бранко, Кочани. (15051)

Работна книшка на име Фонзи Захаријев, Кочани. (15052)

Работна книшка на име Гелева Билјана, бул. "ЈНА" бр. 26/20, Штип. (15054)

Работна книшка на име Рочоски Парпарин, Струга. (15060)

Работна книшка на име Шурбаноски Слободан, бул. "Ослободување" бр. 14, Кичево. (15062)

Работна книшка на име Весна Питропчева, ул. "Новосадска" бр. 54, Битола. (15079)

Свидетелство на име Фадил Салии, Гостивар. (15016)

Свидетелство за 7 одделение на име Амзи Али, Гостивар. (15018)

Свидетелство за 7-мо одделение на име Алиу Рита, Гостивар. (15019)

Свидетелство за 7-мо одделение на име Али Рина, Гостивар. (15020)

Свидетелство на име Фатбарда Ариф, Гостивар. (15022)

Свидетелство за 1-ва година на име Арта Ука, Гостивар. (15023)

Свидетелство за 6-то одделение на име Луши Фетије, Гостивар. (15025)

Свидетелство на име Димитрија Ѓорѓески, Гостивар. (15027)

Свидетелство за 1-во одделение на име Мустафи Елма, Гостивар. (15032)

Свидетелство за 6-то одделение на име Мустафи Елма, Гостивар. (15034)

Свидетелство на име Емине Арслани, Гостивар. (15037)

Свидетелство за 2 година издадено од гимназијата Никола Карев-Скопје на име Виларова Елена, Скопје. (15042)

Свидетелство за завршено средно образование издадено од Трговско училиште "13 Ноември" Скопје на име Мемеди Мунир, Скопје. (15043)

Свидетелство за 1-ва година гимназија на име Станојковски Андреја, Крива Паланка. (15044)

Свидетелство за 1 и 2-ра година на име Илиева Сања, ул. "Косовска" бр. 66-А, Штип. (15053)

Свидетелство издадено од економско училиште на име Николоска Сузана, ул. "Историска" бр. 1/42, Прилеп. (15055)

Свидетелство на име Митрески Дејан, Прилеп. (15056)

Свидетелство издадено од "К. Охридски" на име Андоноска Валентина, Прилеп. (15057)

Свидетелство за 7-мо одделение на име Мемедовски Рамет, Битола. (15058)

Свидетелство на име Шпитим Мемедовски, с. Мечитлија, Битола. (15061)

Свидетелства за 1, 2 и 3 година и диплома издадени од ГМЦ "Чеде Филиповски Дане" на име Сачмаровски Горан, Скопје. (15063)

Свидетелство од 4-ти степен на име Лазо Даскалов, ул. "Питу Гули" бр. 26, Св. Николе. (15065)

Свидетелство за 6-то одделение на име Алијевски Фаредин, Ресен. (15072)

Ученичка книшка на име Дарко Воинов, Винаца. (15050)

Индекс бр. 7445 издаден од Градежен факултет на име Стоиловски Борче, Скопје. (15080)

Диплома на име Керман Зендели, с. Матејче, Куманово. (15064)

Диплома издадена од МУЦ "Никола Тесла" на име Јосимовски Гоце, Скопје. (15071)

Диплома на име Мемед Исмаил, Ресен. (15073)

Здравствена книшка на име Александра Христова, Битола. (15059)

Здравствена книшка на име Јанкуловска Мара, с. Г. Оризари, Битола. (15078)

Службена легитимација на име Николоски Младен, Гостивар. (15036)

Уверение на име Авдие Цафери, Гостивар. (15024)

- производител;
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник; и
- начин, услови и рок на плаќање.

#### ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Доказ за финансиска способност (документ за бонитет) издаден од Централниот регистар, (член 24 од Законот за јавни набавки).

2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, (член 24 од Законот за јавни набавки)

3. Доказ за техничка способност на понудувачот (член 25 од Законот за јавни набавки) и тоа:

- список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период,
- посочување на вклучени технички (стручни) лица задолжени за опремата што се нуди.

4. Документ (решение) за регистрација за вршење на дејност издадено од Министерството за здравство.

5. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодветен документ дека не е во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност. (член 26 од Законот за јавни набавки)

6. Документ (решение) за регистрација за вршење на соодветната дејност.

7. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни или овластени дистрибутери од производителот со чии производи учествуваат.

8. Понудувачите се должни за помагалата што се нудат да обезбедат:

- сертификат за квалитет на помагалата што се нудат; и
- сертификат за продажба.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверена копија од нотар.

### ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за здравствено осигурување на Македонија, објавува

#### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-3200/2

##### ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

2. Предмет на набавка се медицински помагала за потребите на Институтот за срцеви заболувања при ЈЗО Клинички центар - Скопје.

3. Детална тендерска документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, соба бр. 15, ул. "50 Дивизија" бр. 6, Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 2200524100141921 - Фонд за здравствено осигурување на Македонија, со назнака за тендерска документација, депонент на Македонска банка.

4. Право на учество имаат сите правни лица кои се регистрирани за вршење на соодветната дејност.

5. Понудата е делива.

6. Постапката на повикот се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.

7. Рокот на важење на понудата е 60 дена од денот на отворањето на понудите.

##### СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име на понудувачот;
- спецификација со вид и количина на помагалата што се нудат;

#### ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласност член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6, преку пошта во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 17.06.2002 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

#### КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми.

- цена со сите давачки франко краен корисник.

Комисијата ќе ја цени придружната документација како битен предуслов за понатамошно разгледување и оценување на финансискиот дел од понудата.

#### ГАРАНЦИЈА

Понудувачот заедно со понудата мора да достави и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5 % од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се приложи во депозит, истиот ќе се уплаќа на жиро сметка 220524100141921 депонент на Македонска банка - Фонд за здравствено осигурување на Македонија, со назнака "за учество на повик бр. 02-3200/2".

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на отворањето на понудите.

#### РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 17.06.2002 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 17.06.2002 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат.

#### ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и тендер документацијата, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на овој повик да ги внесат во тендерска документација (преглед) што е подигнат од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98), ЈЗО Клинички Центар Скопје објавува

#### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 26/2002

##### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на брашно и производи од брашно.

1.3. Постапката околу набавката се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98 и 2/02).

1.4. Тендерската документација според вид и количина може да се подигне во архивата на Клиничкиот Центар Скопје.

1.5. Набавката е делива.

##### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- единечна и вкупна цена ф-ко краен корисник со пресметан ДДВ и останати давачки,

- услови и начин на плаќање,

- рок на испорака,

- производител,

- земја на потекло на производителот,

- производитите да имаат декларација со јасно читливи податоци за рокот на употреба, а по потреба и атест за здравствената исправност,

- производитите да се според стандардите на Република Македонија (здравствена исправност во согласност со важечката регулатива),

- динамика на набавка според количина и вид на артикли утврдена од страна на нарателот,

- можност за поделба на набавката,

- рок на важност на понудата.

##### 3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

- име, адреса, дејност, седиште,

- извод од судска регистрација на понудувачот, во согласност со Законот за трговски друштва, (копија),

- доказ за финансиската способност (документ за бонитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/98 и 55/98), во оригинал или заверена копија од страна на нотар,

- доказ дека врз него не е поведена стечајна постапка (во оригинал или заверена копија од страна на нотар),

- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност, (во оригинал или заверена копија од страна на нотар),

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, (во оригинал или копија заверена кај нотар).

#### 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од страна на одговорно лице.

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, преку пошта; во архивата на Клиничкиот Центар или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 24.06.2002 година, во 12 часот.

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда.

#### 5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според следните критериуми:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| - цена             | -50 бода, |
| - квалитет         | -20 бода, |
| - начин на плаќање | -20 бода, |
| - рок на испорака  | -10 бода. |

#### 6. РОКОВИ

6.1. Отворениот повик трае до 12 часот на ден 24.06.2002 година.

6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 24.06.2002 година во 12 часот, во Управната зграда на Клиничкиот Центар.

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предаде писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок и условите од овој повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани.

Информации на телефон 147-639 и 147-954.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98), ЈЗО Клинички Центар Скопје објавува

#### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 27/2002

##### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на масло, мед, мармалад, шеќер и друго.

1.3. Постапката околу набавката се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98 и 2/02).

1.4. Тендерската документација според вид и количина може да се подигне во архивата на Клиничкиот Центар Скопје.

1.5. Набавката е делива.

##### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- единечна и вкупна цена ф-ко краен корисник со пресметан ДДВ и останати давачки,

- услови и начин на плаќање,

- рок на испорака,

- производител,

- земја на потекло на производителот,

- производитите да имаат декларација со јасно читливи податоци за рокот на употреба, а по потреба и атест за здравствената исправност,

- производитите да се според стандардите на Република Македонија (здравствена исправност во согласност со важечката регулатива),

- динамика на набавка според количина и вид на артикли утврдена од страна на нарателот,

- можност за поделба на набавката,

- рок на важност на понудата.

### 3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

- име, адреса, дејност, седиште,
- извод од судска регистрација на понудувачот, во согласност со Законот за трговски друштва, (копија)
- доказ за финансиската способност (документ за бонитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/98 и 55/98), во оригинал или заверена копија од страна на нотар,
- доказ дека врз него не е поведена стечајна постапка (во оригинал или заверена копија од страна на нотар),
- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност, (во оригинал или заверена копија од страна на нотар),
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, (во оригинал или копија заверена кај нотар).

### 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од страна на одговорно лице.

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, преку пошта; во архивата на Клиничкиот Центар или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 25.06.2002 година, во 12 часот.

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда.

### 5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според следните критериуми:

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| - цена             | -50 бода, |
| - квалитет         | -20 бода, |
| - начин на плаќање | -20 бода, |
| - рок на испорака  | -10 бода. |

### 6. РОКОВИ

6.1. Отворениот повик трае до 12 часот на ден 25.06.2002 година.

6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 25.06.2002 година во 12 часот, во Управната зграда на Клиничкиот Центар.

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предаде писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок и условите од овој повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани.

Информации на телефон 147-639 и 147-954.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98), ЈЗО Клинички Центар Скопје објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 28/2002

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на млеко и млечни производи.

1.3. Постапката околу набавката се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98 и 2/02).

1.4. Тендерската документација според вид и количина може да се подигне во архивата на Клиничкиот Центар Скопје.

1.5. Набавката е делива.

### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- единечна и вкупна цена ф-ко краен корисник со пресметан ДДВ и останати давачки,
- услови и начин на плаќање,
- рок на испорака,
- производител,
- земја на потекло на производителот,
- производитите да имаат ветеринарен сертификат и сертификат за здравствена исправност во согласност со важечката регулатива на Република Македонија,
- динамика на набавка според количина и вид на артикли утврдена од страна на нарачателот,
- утврдена за поделба на набавката,
- рок на важност на понудата.

### 3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

- име, адреса, дејност, седиште,
- извод од судска регистрација на понудувачот, во согласност со Законот за трговски друштва, (копија)
- доказ за финансиската способност (документ за бонитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/98 и 55/98), во оригинал или заверена копија од страна на нотар,
- доказ дека врз него не е поведена стечајна постапка (во оригинал или заверена копија од страна на нотар),
- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност, (во оригинал или заверена копија од страна на нотар),
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, (во оригинал или копија заверена кај нотар).

### 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од страна на одговорно лице.

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, преку пошта; во архивата на Клиничкиот Центар или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 26.06.2002 година, во 12 часот.

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда.

### 5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според следните критериуми:

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| - цена             | -50 бода, |
| - квалитет         | -20 бода, |
| - начин на плаќање | -20 бода, |
| - рок на испорака  | -10 бода. |

### 6. РОКОВИ

6.1. Отворениот повик трае до 12 часот на ден 26.06.2002 година.

6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 26.06.2002 година во 12 часот, во Управната зграда на Клиничкиот Центар.

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предаде писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок и условите од овој повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани.

Информации на телефон 147-639 и 147-954.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98), ЈЗО Клинички Центар Скопје објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 29/2002

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на месо и производи од месо.

1.3. Постапката околу набавката се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98 и 2/02).

1.4. Тендерската документација според вид и количина може да се подигне во архивата на Клиничкиот Центар Скопје.

1.5. Набавката е делива.

#### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- единечна и вкупна цена ф-ко краен корисник со пресметан ДДВ и останати давачки,

- услови и начин на плаќање,

- рок на испорака,

- производител,

- земја на потекло на производителот,

- производителите да имаат декларација со јасно читливи податоци за рокот на употреба,

- производителите да се според стандардите на Република Македонија да имаат ветеринарен сертификат и сертификат за здравствена исправност во согласност со важечката регулатива на Република Македонија,

- динамика на набавка според количина и вид на артикли утврдена од страна на нарателот,

- можност за поделба на набавката,

- рок на важност на понудата.

#### 3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

- име, адреса, дејност, седиште,

- извод од судска регистрација на понудувачот, во согласност со Законот за трговски друштва, (копија)

- доказ за финансиската способност (документ за бонитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/98 и 55/98), во оригинал или заверена копија од страна на нотар,

- доказ дека врз него не е поведена стечајна постапка (во оригинал или заверена копија од страна на нотар),

- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност, (во оригинал или заверена копија од страна на нотар),

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, (во оригинал или копија заверена кај нотар).

#### 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од страна на одговорно лице.

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, преку пошта; во архивата на Клиничкиот Центар или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 27.06.2002 година, во 12 часот.

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда.

#### 5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според следните критериуми:

- цена

-50 бода,

- квалитет
- начин на плаќање
- рок на испорака

-20 бода,

-20 бода,

-10 бода.

#### 6. РОКОВИ

6.1. Отворениот повик трае до 12 часот на ден 27.06.2002 година.

6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 27.06.2002 година во 12 часот, во Управната зграда на Клиничкиот Центар.

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предаде писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок и условите од овој повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани.

Информации на телефон 147-639 и 147-954.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98), ЈЗО Клинички Центар Скопје објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 30/2002

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на ЕКГ и ЕЕГ хартија, ЕЕГ електроди за еднократна употреба и капи и маски за еднократна употреба.

1.3. Постапката околу набавката се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98 и 2/02).

1.4. Тендерската документација според вид и количина може да се подигне во архивата на Клиничкиот Центар Скопје.

1.5. Набавката е делива.

#### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- единечна и вкупна цена ф-ко краен корисник со пресметан ДДВ и останати давачки,

- услови и начин на плаќање,

- рок на испорака,

- производител,

- земја на потекло на производителот,

- опис на пакување за секоја ставка со количина по пакување,

- по можност проспектен материјал или урнеци од бараните ставки,

- динамика утврдена од страна на нарателот,

- можност за поделба на набавката,

- рок на важност на понудата.

#### 3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

- име, адреса, дејност, седиште,

- извод од судска регистрација на понудувачот, во согласност со Законот за трговски друштва, (копија)

- доказ за финансиската способност (документ за бонитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/98 и 55/98), во оригинал или заверена копија од страна на нотар,

- доказ дека врз него не е поведена стечајна постапка (во оригинал или заверена копија од страна на нотар),

- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност, (во оригинал или заверена копија од страна на нотар),

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, (во оригинал или копија заверена кај нотар).

#### 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од страна на одговорно лице.

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, преку пошта; во архивата на Клиничкиот Центар или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 28.06.2002 година, во 12 часот.

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда.

#### 5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според следните критериуми:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| - цена             | -50 бода, |
| - квалитет         | -20 бода, |
| - начин на плаќање | -20 бода, |
| - рок на испорака  | -10 бода. |

#### 6. РОКОВИ

6.1. Отворениот повик трае до 12 часот на ден 28.06.2002 година.

6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 28.06.2002 година во 12 часот, во Управната зграда на Клиничкиот Центар.

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предаде писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок и условите од овој повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани.

Информации на телефон 147-639 и 147-954.

Комисија за јавни набавки

Единицата за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура I во Македонија, ообјавува

#### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 19/13/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

##### 1. Општи одредби

##### 1.1. Набавувач:

Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија, Скопје.

##### 1.2. Предмет на набавката:

Избор на понуда за изведба на проектот: Изработка на фекална и атмосферска канализација на улицата „Ленинградска“ во Гостивар, вкупна должина на фекалната канализација е 430 м, а на атмосферската 245 м.

##### 2. Обем на работите

Обемот и квалитетот на работите е даден во лици- тационите документи кои заинтересираните понуду- вачи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единица- та за раководење со проектот, на адреса ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 14 А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 700, 00 денари неповратни средства во готово.

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со проверен квалитет и со соодветен сертификат за ис- тите.

##### 3. Содржина на понудата

3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при- ложени во лици- тационите документи, на соодветни места за пополнување.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите на- значени во лици- тационите документи за реализација на проектот.

3.3. Понудувачите се должни да стават свои еди- нечни цени за секоја позиција од приложениот Пред- мер и вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ.

4. Задолжителна придружна документација (прилог кон понудата)

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот.

4.2. Економско-финансиски бонитет од Централ- ниот регистар, оригинал или копие заверено кај но- тар.

4.3. Техничко-технолошки бонитет.

4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 ме- седи во оригинал или копие заверено кај нотар, како доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација.

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре- чена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција).

5. Критериум за избор на најповолен понудувач

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 5.1. Цена                            | 40 поени, |
| 5.2. Ефикасност                      | 20 поени, |
| 5.3. Рок за изведување на работите   | 10 поени, |
| 5.4. Техничка и кадровска опременост | 10 поени, |
| 5.5. Начин на плаќање                | 10 поени, |
| 5.6. Референц листа                  | 5 поени,  |
| 5.7. Опис на методологијата          | 5 поени.  |

6. Рок и начин на доставување на понудите

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството на понудувачите.

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лич- но на адреса на набавувачот: „Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија“, ул. Петар Поп Арсов“ бр. 14 А, 1000 Скопје.

6.3. Краен рок за прием на понудите е 14 јуни 2002 година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе прис- тигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на понудувачите.

##### 7. Завршни одредби

7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 14 јуни 2002 година во просториите на Единицата за раководење со проектот, на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Единицата за раководење со проек- тите.

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Ко- мисијата за јавни набавки да и предадат писмено ов- ластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

7.4. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Единицата за раково- дење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415.

Комисија за јавни набавки

Друштвото за промет на големо и мало БАЛКАН Коста, Зоран и Андреја ДОО, генерален дистрибутер на BRITISH AMERICAN TOBACCO, Germany, одр- жа седница на ден 28.05.2002 година и ја донесе следната

#### О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА BRITISH AMERICAN TOBACCO ОД УВОЗ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

##### Член 1

Малопродажната цена за пакување од 20 цигари се утврдува како што следи:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| ЛАКИ СТРАЈК КСБ       | 60,00 денари |
| ЛАКИ СТРАЈК КСБ Лајтс | 60,00 денари |

##### Член 2

Цената од член 1 е со вкалкулиран ДДВ и акциза.

## Член 3

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува сметано од 17.06.2002 година.

28 мај 2002 година  
Скопје

Управител,  
**Коста Јанковски, с.р.**

## ОБЈАВИ

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97 и 50/01), Министерството за труд и социјална политика

## ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник за месец мај 2002 година неможе да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

| Оддел | Назив на одделот                                                                                                    | Износ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 01    | Земјоделство, лов и соодветни услужни активности                                                                    | 5959  |
| 02    | Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни активности                                               | 5856  |
| 05    | Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, услужни активности во рибарството                        | 4437  |
| 10    | Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на трест                                                                    | 6001  |
| 11    | Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања      | 0     |
| 12    | Вадење на руда на уран и ториум                                                                                     | 0     |
| 13    | Вадење на руди на метал                                                                                             | 0     |
| 14    | Вадење на други руди и камен                                                                                        | 8479  |
| 15    | Производство на прехранбени производи и пијалаци                                                                    | 9211  |
| 16    | Производство на тутунски производи                                                                                  | 8078  |
| 17    | Производство на текстилни ткаенини                                                                                  | 4231  |
| 18    | Производство на предмети за облека: доработка и бојење на крзно                                                     | 3550  |
| 19    | Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки                 | 2427  |
| 20    | Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал | 5199  |
| 21    | Производство на целулоза, хартија и производи од хартија                                                            | 7729  |
| 22    | Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми                                                       | 9422  |
| 23    | Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво                                                          | 11079 |
| 24    | Производство на хемикалии и хемиски производи                                                                       | 10228 |
| 25    | Производство на производи од гума и производи од пластични маси                                                     | 5639  |
| 26    | Производство на производи од други неметални минерали                                                               | 9825  |
| 27    | Производство на основни метали                                                                                      | 7817  |
| 28    | Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди                              | 5425  |
| 29    | Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место                                                           | 8138  |
| 30    | Производство на канцелариски и сметачки машини                                                                      | 14735 |
| 31    | Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место                                              | 6885  |

|    |                                                                                                                           |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 32 | Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати                                                       | 4562  |
| 33 | Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници                                                     | 11508 |
| 34 | Производство на моторни возила, приколки и полуприколки                                                                   | 5712  |
| 35 | Производство на други сообраќајни средства                                                                                | 7164  |
| 36 | Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место                                             | 4965  |
| 37 | Рециклажа                                                                                                                 | 0     |
| 40 | Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода                                                                | 10277 |
| 41 | Собирање, пречистување и дистрибуција на вода                                                                             | 7789  |
| 45 | Градежништво                                                                                                              | 5172  |
| 50 | Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива                          | 8082  |
| 51 | Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли                                   | 9696  |
| 52 | Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата | 5112  |
| 55 | Хотели и ресторани                                                                                                        | 5585  |
| 60 | Копнен сообраќај, ценоводен транспорт                                                                                     | 6065  |
| 61 | Воден сообраќај                                                                                                           | 0     |
| 62 | Воздушен сообраќај                                                                                                        | 4924  |
| 63 | Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции                                           | 11045 |
| 64 | Поштенски активности и телекомуникации                                                                                    | 12517 |
| 65 | Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови                                                              | 13956 |
| 66 | Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита                                       | 16731 |
| 67 | Помошни активности во финансиското посредување                                                                            | 20438 |
| 70 | Активности во врска со недвижен имот                                                                                      | 11458 |
| 71 | Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата                 | 4102  |
| 72 | Компјутерски и сродни активности                                                                                          | 7901  |
| 73 | Истражување и развој                                                                                                      | 8626  |
| 74 | Други деловни активности                                                                                                  | 8020  |
| 75 | Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита                                                                    | 6907  |
| 80 | Образование                                                                                                               | 6406  |
| 85 | Здравство и социјална работа                                                                                              | 6689  |
| 90 | Отстранување на отпадоци и губре, санитарни и слични активности                                                           | 7577  |
| 91 | Дејност на организации врз база на зачленување                                                                            | 10394 |
| 92 | Рекреативни, спортски, културни и забавни активности                                                                      | 6642  |
| 93 | Други услужни дејности                                                                                                    | 8568  |
| 95 | Приватни домаќинства со вработени лица                                                                                    | 0     |
| 99 | Екстериторијални организации и тела                                                                                       | 0     |

Министер,  
**Бедредин Ибраими, с.р.**



**Закон за  
извршната постапка**

700,00 ден.

**Ново!**



**Закон за спречување  
на перење пари**

400,00 ден.

ЈП "Службен весник на РМ" ц.о.  
Скопје Т.Ц. Буњаковец  
Тел. 02 - 117-460, 02 - 129-036;  
Факс: 02 - 112-267  
Ж-ска: 300000000188798,  
Бр. за ДДВ МК - 4030987108771

## СОДРЖИНА

| СО Д Р Ж И Н А |                                                                                                                     | Страница |      |                                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 566.           | Декларација за состојбите на дел од северната граница на Република Македонија кон СР Југославија.....               | 1        | 578. | Решение за именување заменик на директорот на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје.....                                                                                                 | 11 |
| 567.           | Закон за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација.....                                    | 1        | 579. | Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за приватизација.....                                                                                | 11 |
| 568.           | Закон за изменување и дополнување на Законот за банките.....                                                        | 2        | 580. | Решение за разрешување и именување член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје..... | 12 |
| 569.           | Закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на Заводот за платен промет.....                     | 5        | 581. | Решение за разрешување и именување член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје.....                                                       | 12 |
| 570.           | Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност.....                                             | 6        | 582. | Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво НРИО „Наш весник“ - Куманово.....                                               | 12 |
| 571.           | Закон за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерските друштва.....                             | 7        | 583. | Решение за именување вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво НРИО „Наш весник“ - Куманово.....                                                              | 12 |
| 572.           | Закон за изменување и дополнување на Законот за стечај.....                                                         | 7        | 584. | Решение од Комисијата за хартии од вредност.....                                                                                                                                                       | 12 |
| 573.           | Закон за изменување и дополнување на Законот за платниот промет.....                                                | 8        | 585. | Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....                                                                                                                          | 13 |
| 574.           | Указ бр. 42 од Претседателот на Република Македонија.....                                                           | 9        | 586. | Правилник за дополнување на Правилникот за висината на надоместокот за царински услуги.....                                                                                                            | 13 |
| 575.           | Одлука за определување на работното време на угостителските објекти, туристичките бироа и туристичките агенции..... | 9        |      | <b>Објава</b> за просечната месечна нето плата по работник за месец мај 2002 година.....                                                                                                               | 31 |
| 576.           | Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....                                | 9        |      |                                                                                                                                                                                                        |    |
| 577.           | Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје    | 11       |      |                                                                                                                                                                                                        |    |

**Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ**

**СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

**Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.**

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.